



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 28 ноември 2003
Скопје
Број 75

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 300000000188798

1662.

УКАЗ БР. 74 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За Помошник на НГШ за планирање, операции, готовност, видови операции, обука и меѓуармиска соработка - воедно Началник на Г-3 планирање, операции, видови - стандарди, обука и меѓуармиска соработка во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Бригадниот генерал Бојациев Илија Горѓи

ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал-мајор,
Лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 3103950490009

До сега: Командант на 1. гранична бригада во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1595
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1663.

УКАЗ БР. 75 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација за воен аташе во Загреб, Република Хрватска

Генерал мајорот Андрески Ванче Драган

ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал-мајор,
Лична ВЕС: 31240 ЕМБГ: 0508950450138

До сега: Помошник на НГШ за планирање, операции, готовност, видови операции, обука и меѓуармиска соработка - воедно Началник на Г-3 планирање, операции, видови-стандарди, обука и меѓуармиска соработка во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1596
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1664.

УКАЗ БР. 76 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се разрешува

Генерал мајорот Јанев Јордан Саве

ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал-мајор,
Лична ВЕС: 31440 ЕМБГ: 0312948450129, началник на Г-4 Логистика во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на 01.12.2003 година.

Бр. 07-1597
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1665.

УКАЗ БР. 77 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се разрешува

Генерал потполковникот Митровски Насто Сокол
ФЧ: генерал потполковник, по формација: генерал
потполковник,

Лична ВЕС: 31439, ЕМБГ: 1603948450097, Воен аташе во Софија, Република Бугарија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на 01.12.2003 година.

Бр. 07-1598
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1666.

УКАЗ БР. 78 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се разрешува

Бригадниот генерал Бошевски Ристо Јосип

ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал,

Лична ВЕС: 31239, ЕМБГ: 0711948410005, Командант на 2. пешадиска бригада „А“ во КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на 01.12.2003 година.

Бр. 07-1599
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1667.

УКАЗ БР. 79 ОД 19.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се разрешува

Бригадниот генерал Стојановски Драган Звонко

ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал,

Лична ВЕС: 31538, ЕМБГ: 1812954450084, Командант на командата на ВВ и ПВО во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Разрешувањето од должноста да се изврши на 01.12.2003 година.

Бр. 07-1600
19 ноември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1668.

У К А З БР. 80
ОД 21.11.2003 ГОДИНА

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се разрешува

Генерал мајорот Николовски Димитар Илија

ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал мајор,

Лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0607948710236, Воен претставник во воениот комитет и шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.

Разрешувањето од должноста да се изврши на 15.01.2004 година.

Бр. 07-1611

21 ноември 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1669.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2003 година), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧЕН НАДОМЕСТОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

I. Со оваа одлука се определува месечен надоместок за извршената работа во Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката и тоа: за претседателот во износ од 10.000,00 денари, за членовите во износ од 5.000,00 денари, за членовите во износ од 8.000,00 денари и за замениците на членовите во износ од 3.000,00 денари.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од денот на именувањето на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.

III. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 14-5554/3

14 ноември 2003 година
Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија,
Љупчо Јордановски, с.р.

1670.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА (ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ)

Член 1

Заради подмирување на трошоците за топлинска енергија на факултетите во Република Македонија се обезбедуваат средства во износ од 20.000.000 денари. Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, Раздел 090.02 Министерство за финансии - функции на државата, Програма 12-функција, потставка 427119 - Пренесени обврски од претходни години.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се реализираат преку Министерството за образование и наука по претходно доставена документација за трошоци за топлинска енергија од страна на факултетите.

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука за реализација на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4778/1
10 ноември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1671.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), член 43 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97) и член 50 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА

1. Со оваа одлука се одзема од користење-концесија на дивечот во ловиштата кои беа доделени на користење-концесија со одлуки на Владата на Република Македонија, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2000, и тоа на ловиштата:

- „Подлог“ доделено на Здружението на ловци „Кукла“ од с. Зрновци;

- „Главовица“ и „Бања“ доделени на Здружението на ловци „Зелен вир“ од с. Оризари;

- „Велешта“ доделено на Ловечкото друштво „Дримкол“ од с. Лабуништа;

- „Стогово“, „Дешат“ и „Бомово“ доделени на Здружението на ловци „Стогово-2“ од Дебар.

Како и со Одлука на Владата на Република Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2000 на ловиштето „Каменица“ доделено на Ловечкото друштво „Саса“ од Македонска Каменица.

2. Договорите за концесија на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука ќе се раскинат од причини што корисникот на ловиштето:

- не ги исполнува обврските утврдени во Договорот, и
- одгледува, заштитува, лови и користи дивеч спротивно на посебната ловностапанска основа.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5115/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1672.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА

1. Дивечот од ловиштата утврдени во Одлуката за одземање од користење-концесија на дивечот во ловиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/03) се дава на времено одгледување и заштита на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје, до денот на давањето на

користење-концесија согласно Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/96, 26/96 и 34/97) и Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/02).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5115/2
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1673.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ НАСЕЛБИ - ХАБИТАТ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Националниот комитет за човекови населби - Хабитат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/02), членот 2 се менува и гласи:

„Член 2

Националниот комитет за човекови населби и Хабитат е во следниот состав:

Павловска Даница - координатор, Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Чавдарова Валентина - секретар, Министерство за животна средина и просторно планирање;
и членовите:

- д-р Петар Наумоски, Влада на Република Македонија;

- Марковска Блага, Министерство за надворешни работи;

- Бакева Адријана - Министерство за труд и социјална политика;

- Петковиќ Весна - Министерство за труд и социјална политика;

- Димоски Тони - Министерство за финансии;

- Шиндилоски Саша - Министерство за економија;

- Силјановска Јаглика - Министерство за здравство;

- Ристоска Нина - Министерство за транспорт и врски;

- Стаменковска Емица - Министерство за локална самоуправа;

- Сарафинска Елена - Државен завод за статистика;

- д-р Тодоровски Илија - Институт за социолошки и политичко правни истражувања;

- проф.д-р Хаџи Пецова Стефанка - Земјоделски факултет;

- м-р Сиљановска Јасмина - Архитектонски факултет;

- Пенчич Дивна - Асоцијација на архитекти на Македонија;

- Ташманов Ване - ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија;

- Димовска - Талеска Катица - Заедница на единиците на локалната самоуправа;

- Тониќ Зоран - Главен архитект на град Скопје;

- Сашек Антица - ТДГИУ „ЗАМ“ - инженеринг;

- м-р Трпчевска Душица - Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови и
- Јордановски Коле - експерт на ОН за планирање и отстранување на последици од природни катастрофи“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3863/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1674.

Врз основа на член 11-а од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/02), а во врска со членот 59 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ВETERИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ КОН ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВETERИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за припојување на Ветеринарниот институт во Скопје кон Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/03), во членот 3, во ставовите 1 и 2, зборовите: „со денот на влегувањето во сила“ се заменуваат со зборовите: „од денот на примената“.

Член 2

Во членот 4 зборовите: „до денот на влегувањето во сила“ се заменуваат со зборовите: „до денот на примената“.

Член 3

По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б, кои гласат:

„Член 4-а

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, статутот и другите акти ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на отпочнувањето на примената на оваа одлука.

Член 4-б

Ветеринарниот институт во Скопје завршната сметка ќе ја донесе најдоцна до 28.02.2004 година.

Член 4

Во членот 5 точката на крајот од реченицата, се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а ќе се применува од 1.03.2004 година“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4527/2
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1675.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 07001 Министерство за правда во Програма 12 Санкции, потставката 467119 Изградба на објекти во правосудството се намалува за 10.000.000 денари, а во Програма 11 Администрација, потставката 467119 Изградба на објекти во правосудството се зголемува за 10.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5020/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1676.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.11.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамки на разделот 180.10 - Финансирање на дејности од областа на културата, Програма 12 - Библиотекарство, потставката 401112 - Основни плати-работници се намалува за 335.000 денари, потставката 401216 - Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 100.000 денари, потставката 401217 - Надомест за храна се намалува за 230.000 денари, потставката 402113 - Други придонеси за ПИО се намалува за 160.000 денари, Програма 13 - Филмска дејност потставката 401112 - Основни плати-работници се намалува за 45.000 денари, потставката 401216 - Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 75.000 денари, потставката 401217 - Надомест за храна се намалува за 20.000 денари, потставката 402111 - Основни придонеси за ПИО се намалува за 40.000 денари, потставката 402511 - Персонален данок од плата се намалува за 20.000 денари, Програма 14 - Сценско-уметничка дејност, потставката 401216 - Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 760.000 денари, потставката 401217 - Надомест за храна се намалува за 400.000 денари, потставката 402212 - Основен придонес за професионално заболување се намалува за 30.000 денари, потставката 402511 - Персонален данок од плата се намалува за 600.000 денари, Програма 15 - Заштита на спомениците на културата, потставката 401216 - Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 30.000 денари, потставката 401217 - Надомест за храна се намалува за 250.000 денари, потставката 402211 - Основни придонеси за здравство се намалува за 60.000 денари, потставката 443615 - Заштита на спомениците на културата се намалува за 1.500.000 денари, Програма 16 - Ликовна и музејска дејност, потставката 401112 - Основни плати-работници се намалува за 20.000 денари, потставката 401216 - Надомест за превоз до и од работно место се намалува за 100.000 денари, потставката 401225 - Други надоместоци се намалува за 100.000 денари, потставката 402111 - Основни придонеси за ПИО се намалува за 520.000 денари, потставката 402212 - Основен придонес за професионално заболување се намалува за 80.000 денари, потставката 402511 - Персонален данок од плата се намалува за 70.000 денари, Програма 17 - Културно-уметнички манифестации, потставката 401112 - Основни плати-работници се намалува за 25.000 денари, потставката 402113 - Други придонеси за ПИО се намалува за 30.000 денари, а кај Програма 14 - Сценско-уметничка дејност, потставката 443614 - Сценско-уметничка дејност се зголемува за 4.100.000 денари, потставката 468111 - Реконструкција на градежни објекти се зголемува за 1.500.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5125/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1677.

Врз основа на член 89 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/01 и 25/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 ноември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија се разрешуваат:

- Благина Качанска,
- Весна Михајловска.

2. За членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија – Скопје се именуваат:

- Цветко Мојсоски, дипл. правник, вработен во Управата за јавни приходи – Генерална дирекција – Скопје,
- д-р Верица Јаневска, вработена во ЈНУ Економски институт – Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4897/1
24 ноември 2003 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

1678.

Врз основа на член 4 став 2, а во врска со член 21 од Законот за пропишување на техничките барања за производите и оценка на сообразноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2002), министерот за економија донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ**

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на освежителните безалкохолни пијачки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/83 и 56/83), во членот 5 став 4 по зборовите: „освежителна безалкохолна пијачка“, се додаваат зборовите: „и сируп“, а по зборовите: „не е дозволено“, се додаваат зборовите: „кај освежителна безалкохолна пијачка од жита, ароматизирана освежителна безалкохолна пијачка, сирупи од жита и прашоци и пастили за добивање ароматизирана освежителна безалкохолна пијачка од жита“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-7072/1
20 ноември 2003 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1679.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Гарниково-Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Гарниково, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7373/1 Директор,
25 ноември 2003 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

1680.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Драгобравште - Општина Винаца.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Драгобравште, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7374/1 Директор,
25 ноември 2003 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

1681.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Грнчиште-Општина Градско.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Грнчиште, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7440/1 Директор,
27 ноември 2003 година Бисера Јакимовска, с.р.
Скопје

1682.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 и 13 ноември 2003 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 18 став 2 алинеја 7 во делот "(и Министерството за финансии)" и член 24 став 3 од Уредбата за начинот и постапката за отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2001, 103/2001, 38/2002 и 35/2003).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 191/2002 од 1 и 2 октомври 2003 година, поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите од Уредбата означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и Законот за сопственост и други стварни права.

4. Судот на седницата утврди дека членовите 18 и 24 од Уредбата, се однесуваат на постапката за јавно наддавање за стекнување право на долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.

Според оспорената алинеја 7 на ставот 2 на член 18 од Уредбата, објавата за јавното наддавање, меѓу другите податоци, треба да содржи и известие за странските физички и правни лица кои ќе земат учество во јавното наддавање дека пред склучувањето на договорот треба да се прибават согласности од надлежните министерства (Министерството за правда и Министерството за финансии).

Според оспорениот став 3 на член 24 од Уредбата, доколку најповолен понудувач е странско физичко или правно лице, пред пристапување на склучување на договорот за долготраен закуп потребно е да се прибават согласности од Министерството за правда и Министерството за финансии.

5. Во членот 51 став 1 од Уставот на Република Македонија, а кој се наоѓа во поглавјето за гаранциите на основните слободи и права, утврдено е дека "Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон".

Во членот 245 од Законот за сопственост и други стварни права утврдено е дека странски физички и правни лица, можат под услови на реципроцитет, да стекнуваат право на долготраен закуп на градежно земјиште за изградба на деловни згради и деловни простории и станбени згради и станови на територијата на Република Македонија, врз основа на согласност на министерот за правда, по претходно прибавено мислење на министерот надлежен за урбанизам и градежништво и министерот за финансии.

Имајќи предвид дека во оспорените одредби од Уредбата се пропишува обврска за прибавување на две согласности пред склучувањето на договорот за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кога се во прашање странски физички и правни лица и тоа: од Министерството за правда и Министерството за финансии, а од друга страна, според член 245 од Законот за сопственост и други стварни права во овој случај потребна е само согласност од министерот за правда, која тој ја дава по претходно прибавено мислење од министерот надлежен за

урбанизам и градежништво и министерот за финансии, Судот оцени дека член 18 став 2 алинеја 7 во делот (и Министерството за финансии) и став 3 на член 24 од Уредбата, а не се во согласност со членот 245 од Законот за сопственост и други стварни права, а истовремено и со член 51 од Уставот. Ова и од причина што формата, содржината и условите за склучување на договорите единствено можат да се уредуваат само со закон, а не и со подзаконски акт, а во конкретниот случај согласностите што се предвидуваат во членот 24 став 3 од Уредбата се во функција на пропишување токму на услови за склучување на договорот за долготраен закуп со странски физички и правни лица.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 191/2002
12 и 13 ноември 2003 година Претседател
Скопје на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по тужбата на тужителот АД “КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” Скопје, против тужениот Малиш Пешовски од Блатец, со непозната адреса.

Се повикува тужениот или друго лице кое што знае на која адреса истиот живее да се јави во Основниот суд во Винаца, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се јават за привремен застапник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, стручен соработник во Основниот суд во Винаца, кој ќе го застапува во постапка до нејзино јавување.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 398/02.(31321)

Пред овој суд се води парнична постапка за долг по тужбата на тужителот АД “КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” Скопје, против тужената Силвана Таскова од с. Истибања, со непозната адреса.

Се повикува тужената или друго лице кое што знае на која адреса истата живее да се јави во Основниот суд во Винаца, во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се јават за привремен застапник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, стручен соработник во Основниот суд во Винаца, кој ќе ја застапува во постапка до нејзино јавување.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 286/02.(31322)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Имери Нурије од с. Сенокосе, против тужените Имери Ибраим и Мустафи Хајрие, двајцата од с. Сенокосе. Бидејќи на судот не му е позната адресата на тужените, затоа што истите не живеат во с. Сенокосе полномошникот на тужителот Владе Богданоски, адвокат од Гостивар, предложи на истите да им се постави привремен застапник.

За привремен застапник на тужените се поставува адвокатот Јованоски Александара од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 1058/97. (31256)

Пред Основниот суд во Гостивар е заведен парничен предмет П. бр. 734/03 за развод на брак, по тужба на тужителот Сефери Гузел од с. Нистрово, против Сефери Евдије од с. Леуново.

На тужената Сефери Абазе Евдије, со непозната адреса во САД и се назначува привремен застапник Теута Арифи, адвокат од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужената во постапката и ќе ги има сите права и должности на законски застапник, се додека тужената или нејзин полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 734/03. (31258)

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор заради надомест на штета по тужба на тужителот РМ-Министерство за одбрана Скопје, против тужениот Имери Кемал од с. Чеграње.

На тужениот Имери Кемал од с. Чеграње, со непозната адреса во Р. Австрија, му се назначува привремен застапник и тоа Страшески Велко, адвокат од Гостивар, кој ќе ги има сите права и должности на законски застапник на тужениот и истите ќе ги врши се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 195/03. (31260)

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Китаноски Трајче од Скопје, против тужениот Селими Агим од Гостивар. Бидејќи тужениот не се јавува на посочената адреса, односно од страна на доставувачите и поштата во Гостивар судот е известен дека лицето се наоѓа во странство со непозната адреса. Полномошникот на тужителот побара од судот да биде објавен оглас и на тужениот да му се постави привремен застапник.

Постапувајќи по тужбата на тужителот Китаноски Трајче од Скопје, против тужените ИП “Дени Компани” Гостивар и Селими Агим од Гостивар, поради непозната адреса на второ тужениот судот, а по барање на полномошникот на тужителот му поставува привремен застапник на тужениот. За привремен застапник се поставува адвокатот Владе Богданоски од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 137/2002. (31262)

Пред Основниот суд во Гостивар е заведе парничен предмет за развод на брак, по тужба на тужителката Џафери Мерита од с. Балиндол, Гостиварско, поднесе на против тужениот Џафери Ардит од истото село, со непозната адреса во Швајцарија.

На тужениот Џафери Ардит од с. Балиндол, Гостиварско му се назначува привремен застапник, Агим Мислими, адвокат од Гостивар, кој ќе ги штити интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, закажана за 12.11.2003 година, односно се додека Органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 942/03. (31263)

Основниот суд во Гостивар постапувајќи по предметот П. бр. 288/2001-I, по тужба на тужителот Тофилоска Светлана од Гостивар, против тужениот Абдулаи Иман од Гостивар, му поставува привремен застапник на тужениот, бидејќи истиот е со непозната адреса и не е достапен на судот. За привремен застапник се поставува Јагода Богданоска, адвокат од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 288/2001-I. (31265)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд постапувајќи преку претседателот на советот, судијата Василка Василева, по тужбата од тужителот Атанасова Јагода од с. Турново, против тужениот Атанасов Сашко од с. Турново, а сега со непозната адреса во странство, по основ, развод на брак. Вред-

ност на спорот 60.000,00 денари и решението на овој суд донесено на 19.09.2003 година, согласно член 78 и 80 од ЗПП, во присуство само на полномошникот на тужителката Васил Донеv, адвокат од Струмица, го објавува следниот оглас.

Се повикува тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, сега во странство со непозната адреса и место на престојувалиште во странство да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да си определи свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот по однос на постапката заведена од тужителката Атанасова Јагода од с. Турново против тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, под П. бр. 507/03 се до правосилното окончување на оваа постапка и истовремено се предупредува тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за нејзиниот полномошник му се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 507/03. (31716)

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд постапувајќи преку претседателот на советот, судијата Василка Василева, по тужбата од тужителот Атанасова Јагода од с. Турново, против тужениот Атанасов Сашко од с. Турново, а сега со непозната адреса во странство, по основ, сопственост на дел од заеднички стекнат имот во брак. Вредност на спорот 20.000,00 денари и решението на овој суд донесено на 19.09.2003 година, согласно член 78 и 80 од ЗПП, во присуство само на полномошникот на тужителката Васил Донеv, адвокат од Струмица, го објавува следниот оглас.

Се повикува тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, сега во странство со непозната адреса и место на престојувалиште во странство да се јави пред Основниот суд во Струмица во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или да си определи свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот по однос на постапката заведена од тужителката Атанасова Јагода од с. Турново против тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, под П. бр. 506/03 се до правосилното окончување на оваа постапка и истовремено се предупредува тужениот Атанасов Сашо од с. Турново, доколку не се јави на овој оглас во определениот рок ниту пак достави известување за нејзиниот полномошник му се определува привремен застапник и тоа од редот на стручните работници од Основниот суд во Струмица, лицето Лора Абрашева од Струмица, која ќе го застапува се до правосилното окончување на овој спор, со сите права и обврски што ги има тужениот.

Огласот да се објави во „Службен весник на РМ“ и на огласна табла во судот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 506/03. (31720)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Сејди Зендула Дурак од с. Копачин Дол, против тужениот Шабани Ислам Адем од с. Копачин Дол –Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Тужениот Шабани Ислам од с. Копачин Дол, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ да се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен времен старател кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1266/2003. (31722)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Во Основниот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужба на тужителот Џафер Демиров од Скопје, против тужената Тања Демирова родена Камилова сега со непозната адреса на престој.

Се повикува тужената Тања Демирова во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и достави адреса на престојувалиште или определи свој полномошник или застапник кој што ќе ја застапува во постапката. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката се додека не се јави во судот нејзин полномошник или застапник.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 734/2003. (31297)

Во Основниот суд во Штип се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Лукреција Матуски родена Божилова од Пробиштип, против тужениот Стеван Јанко Матуски од с. Ратково, ул. “Железничка“ бр. 38-Б, Покраина Војводина во Србија и Црна Гора, сега со непозната адреса на престој.

Се повикува тужениот Стеван Јанко Матуски во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и достави адреса на престојувалиште или определи свој полномошник или застапник кој што ќе го застапува во постапката. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката се додека не се јави во судот негов полномошник или застапник.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 14/2003. (31227)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Барањето за измени и дополнување на Статутот на политичката партија Народно движење за Македонија, со седиште во Скопје, на ул. “Теодосиј Гологанов“ број 26 А, се уважува.

Во регистарот на политички партии се запишуваат измените и дополнувањата на Статутот на Народно движење за Македонија усвоени на седницата на Централното Собрание на партијата од 20.10.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (31544)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3942/2003 од 20.10.2003 година, во регистарска вложка бр. 020534767-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за економски, правни и консалтинг услуги и трговија на големо и мало ЕУРО КОНСАЛТ ДОО извоз-увоз Скопје ул. “Огњан Прица“ бр. 5, Скопје.

Скратениот назив на друштвото гласи: ЕУРО КОНСАЛТ ДОО извоз-увоз Скопје.

Содружници на друштвото се: Игор Поповски од Скопје ул. “Беровска“ бр. 4/1-14 и Друштвото за производство, услуги и трговија ГИС ДОО извоз-увоз Скопје, ул. “Беровска“ бр. 4/1-14 и матичен број 05664535 според решението на Државниот завод за статистика.

Основната главнина на друштвото се состои од основни средства во износ од 262.400,00 денари или 4.310 евра.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 37.10, 37.20, 51.11, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24,

63.21, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.20, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 80.42, 92.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на странска стока на консигнација, застапување и посредување на надворешнотрговскиот промет, реекспорт, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, давање услуги од областа на сметководство и финансиското работење, давање на даночни совети, услуги на истражување и давање и користење информации и знаење во странство, деловни и менаџмент консултански активности.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото отговара со својот имот.

Управител на друштвото е Игор Поповски - без ограничување, овластен за застапување и претставување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3942/2003 (28514)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 13/2003 од 20.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша, Здружението на граѓани Рекреативно, забавно, спортско друштво, РЗСД "АСНОМ" Кочани со седиште во Спомен домот "Асном" Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Постолов Благој од Кочани ул. "13 -та Пролетерска" бр. 20, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: да ги активира и мотивира своите членови за натпревари и спортување меѓу себе на турнирите кои ќе се организираат, да соработува со исти или сродни организации со слични цели и задачи од земјата и странство, да го поттикнува натпреварувачкиот дух кај своите членови за настани во табла, хант (бриџ), како би постигнале поголем успех, да организира такмичења, семинари, турнири од областа за која се основани (празнични турнири во текот на годината), да делува воспитно на членството и пошироко, да се грижи посебно за екологијата, да организира активности и во областа на рекреативни натпревари и други активности од областа за кои дејствуваат, да обезбеди демократско работење и секој член да биде носител на активностите на друштвото и да соработува со државните органи и институции за остварување на своите цели.

Здружението за граѓани Рекреативно, забавно, спортско друштво РЗСД "АСНОМ" Кочани со седиште во Спомен домот "Асном" Кочани, стекнува својство на правно лице на ден 20.11.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани. (31246)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 20/2003 од 14.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 20 за 2003 година, се запишува Здружението - невладин организација ВИЗИОН + од Гостивар, со седиште на ул. "Никола Парпунов" бр. 257, ЈНА во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Ардијан Имери од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на начинот на живеење на младите од различни етнички припадности, организирање на различни прослави, спортски натпревари, музички концерти, организирање на предавања и обука на младите и др.

Од Основниот суд во Гостивар. (31249)

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг. бр. 22/2003 од 19.11.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, под Рег. бр. 22 за 2003 го-

дина, се запишува Здружението на екологисти ЕКО-ГИМ ГОСТИВАР, со седиште на ул. "ЈНА" бр. 251, во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Мирче Мерцаноски од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на едукација на младата генерација во заштита на човековата околина, со посебен акцент на заштита на ендемите, односно ретките форми на растителен и животински свет, како и реките и езерата, односно Националниот парк во целина и др.

Од Основниот суд во Гостивар. (31252)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 21 за 2003 година, се запишува Здружението - АРС од Гостивар, со седиште на ул. "ЈНА" бр. 279 во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Шѓипе Арифи од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на мултиетничката заедница заради остварување на соживот преку организирање на обука, семинари, дружење, истражувачки активности, помагање во вработување со посредување, дообука и др.

Од Основниот суд во Гостивар. (31324)

Барањето за промена на овластено лице за застапување на здружението на граѓани АСОЦИЈАЦИЈА НА АРХИТЕКТИ НА МАКЕДОНИЈА (ААМ), со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14-а, се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 281 се запишува промената на овластено лице за застапување на Асоцијација на архитекти на Македонија (ААМ) од Скопје, на начин што наместо досегашниот застапник арх. Зоран Ивановски се запишува арх. Драган Стојановски од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31410)

Барањето за промена на претседател на здружението на граѓани МОДА СПОРТ, со седиште во Скопје, ул. „Мајка Тереза“ бр. 10/22, се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани под Рег. бр. 1487 се запишува промената на претседател на Здружението на граѓани МОДА СПОРТ од Скопје, на начин што наместо досегашниот застапник г-дин Александар Динев се запишува г-дин Владо Јаневски од с. Челопек – Тетово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31412)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 23/2003 година, се запишува здружението на граѓани под име: Еколошко друштво "ГАЛИЧИЦА" с. Трпејца.

Здружението на граѓани има за цел: развивање на свеста и преземање на активности за зачувување на еколошката средина во националниот парк Галичица и на целата територија на с. Трпејца и крајбрежјето на "Охридско Езеро", Општина Охрид и Република Македонија, како и меѓусебна соработка, размена на информации и услуги со вакви и слични здруженија како во земјата така и со наши иселеници во странство.

Организирање на еколошки акции и советувања и семинари за подигнување на свеста со посебен осврт на младите генерации. Учество на преземање и реализација на програми за екологија кои аплицираат со свои програми во Република Македонија.

Седиштето на здружението е во с. Трпејца - Охридско. Овластено лице за застапување на здружението е Стојаноски Крсте од Охрид ул. "Пирин Планина" бр. 63.

Од Основниот суд во Охрид. (31528)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1654 се запишува здружението на граѓани Здружение на трудници „БЕБУШКО“, со скратено име „БЕБУШКО“, со седиште во Скопје на ул. „Џон Кенеди“ бр. 23.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на здружување на трудници со цел дружење и едукација, здравствено воспитување на жените пред бременост, психофизичка припрема на трудници за раѓање, едукација на родилките по породувањето.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.04.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31536)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1650 се запишува здружението на граѓани Академија за боречки вештини ИМПЕРИЈАЛ, со седиште во Скопје на ул. „Никола Парапунов“ бр. 3/65.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручно издигање и усовршување на своето членство, обезбедување на еднакви услови за работа, едукација на членството од областа на боречките вештини, организирање семинари и курсеви како и учество на разни натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31538)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1655 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за уредување на животен простор и екологија „ДОЛНО ВОДНО“, со седиште во Скопје на ул. „Ловечка“ бр. 4.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стручно збогатување на обличите на организирање и дејствување од областа на уредување на животниот простор, екологија, заштита на флората, искоренување на дивите депонии, како и урбанизација и легализирање на објекти на локалитетот Долно Водно на местата викани Јаничарски рид и Шамак.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31540)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1646 се запишува здружението на граѓани Канцеларија на Македонското Женско Лоби - Цендер Таск Форс, со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ (Дом за хуманитарни дејности Даре Џамбаз, 2 кат).

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирано дејствување на жените од различни општествени структури во Република Македонија, нивно поголемо учество во политиката и јавниот живот, јакнење на економската положба на жената, како и постигнување родова рамноправност во сите сегменти на општествениот живот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (31542)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1653 се запишува здружението на граѓани Здружение на спортисти и ентузијастички „СПОРТСКА МОК“ со седиште во Скопје, на ул. „Мечкин Камен“ бр. 42.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на спортот, потполно ангажирање на способни спортисти, млади луѓе, заштита на спортисти и ентузијастички околу спортот, негово усовршување, организирање на стручни предавања и советувања од областа на спортот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.11.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (31546)

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 58/2003 од 15.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на основање

на здружение на граѓани со име: Изворен оркестар РУДИНА Битола, ул. „Дебарска“ бр. 33.

Од Основниот суд во Битола. (31684)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. згф. бр. 57/2003 од 24.11.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со назив Здружение на граѓани за заштита на тутунопроизводителите „ЖОЛТ ЛИСТ“ – с. Пешталево, Општина Долнени.

Цели и задачи на здружението се: во рамките на друштвата во месните заедници го иницира, помага и насочува развојот и унапредувањето на тутунопроизводството; ги застапува и заштитува интересите на тутунопроизводителите при откупот на тутунот; го оспособува своето членство за зголемено и квалитетно производство на тутун преку разновидни форми на едукација со стручни предавања, семинари, курсеви, учество во натпревари и други манифестации во републиката и надвор од неа; навремено го информира своето членство за воведување на најнови сорти на тутун и најсовремени методи за производство на тутун и примена на агро технички мерки и најсовремени механизации за унапредување и зголемување на тутунопроизводството: го помага и организира навременото снабдување на своето членство со репроматеријали и друго за квалитетно и зголемено производство на тутун; се поврзува и соработува со организации во РМ и надвор од неа, кои се занимаваат со тутунопроизводство; здружението на средства преку самоосигурување за заемна и солидарна самопомош во здружението и Сојузот по пат на спогодување, покренува прашања од пошироко економско значење за развој на тутунопроизводството пред ресорните министерства, Владата, локалната самоуправа и Собранието на Република Македонија.

Седиштето на здружението е во с. Пешталево, Општина Долнени, а истото се организира и делува на подрачјето на Општина Долнени и пошироко во Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста е Саид Селимоски од село Пешталево – Општина Долнени.

Од Основниот суд во Прилеп. (31686)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Стечајниот судија при Основниот суд во Струга врз основа на Одлуката на одборот на доверители на АД „МАКЕМАЈЛ“ од Струга во стечај свикува Собрание на доверители согласно член 41 од Законот за стечај.

Собранието ќе се одржи на ден 11.12.2003 година во 12 часот во сала 1 во Основниот суд во Струга, со дневен ред

1. Донесување одлука за начинот на продажбата на стечајниот должник „МАКЕМАЈЛ“ Струга.

2. Согласност за прибирање на понуди за проценка на капиталот на стечајниот должник „МАКЕМАЈЛ“ Струга.

3. Разгледување на дополнително пријавени побарувања и донесување на одлука по истите.

Од Основниот суд во Струга. (31232)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 50/2003 од 14.11.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот АД „ПРИМА“ Кочани, со жиро сметка број 40400-601-1104 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 501/2002 од 18.06.2002 година.

За стечаен судија се определува Зоран Глигоров судија во овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се именува лицето Соња Јефремова, дипломиран економист од Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. Б2-48, тел. бр. 033-276-065.

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници, своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува собир на доверители (испитно рочиште), за испитување и утврдување на пријавените побарувања на ден 19.12.2003 година со почеток во 11 часот, во сала број 2 на овој суд.

Се закажува собрание на доверители на кое врз основа на извештај на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на ден 26.12.2003 година во 11 часот во судница број 2 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (31245)

Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, над должникот "Неметали" АД - Штип, го донесе следното решение.

Се поведува претходна постапка, заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "НЕМЕТАЛИ" АД - Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајната постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 10 часот во зградата на Основниот суд во Штип сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник за кој е определен дипломиран правник Јагода Ѓоргиева.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците на постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31233)

Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот за отворање стечајна постапка од Агенцијата на РМ за управување со средства - Скопје, над должникот АД "ЈУГОТУТУН" - Штип, го донесе следното решение.

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот АД "ЈУГОТУТУН" - Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајната постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 9,30 часот во зградата на Основниот суд во Штип сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник за кој е определен дипломиран економист Зоран Коларов од Штип, ул. "АСНОМ" бр. 24, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците на постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31234)

Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, над должникот "МЕГАПРОЕКТ" ДОО - Штип, го донесе следното решение.

Се поведува претходна постапка, заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "МЕГАПРОЕКТ" ДОО - Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајната постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 11 часот во зградата на Основниот суд во Штип сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник за кој е определен Димитар Ациев дипломиран економист, ул. "5-ти Конгрес" бр. 33, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците на постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31235)

Основниот суд во Штип постапувајќи по предлогот за отворање стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, над должникот "ТРИОМАК МАКЕДОНКА" - Штип, го донесе следното решение.

Се поведува претходна постапка, заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "ТРИОМАК МАКЕДОНКА" - Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајната постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 10,45 часот во зградата на Основниот суд во Штип сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник за кој е определен Мирче Лазаров - дипломиран економист, ул. "Пиринска" бр. 826, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците на постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31236)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, над должникот МЗ ТИТО ДОО МЕТАЛНА-Штип, го донесе следното решение:

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот МЗ ТИТО ДОО МЕТАЛНА-Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајна постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 10,30 часот во зградата на Основниот суд во Штип, сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник Нада Цветановска, дипломиран економист, ул. "5-та Партииска конференција" бр. 5/5, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците по постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31237)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, над должникот "БИРОТЕХНИКА" МЗТ ДОО-Штип, го донесе следното решение:

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "Биротехника" МЗТ ДОО-Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајна постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 09,45 часот во зградата на Основниот суд во Штип, сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник Нада Цветановска, дипломиран економист, ул. "5-та Партииска конференција" бр. 5/5, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците по постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31238)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, над должникот "АГРОАЛУМИНА" АД-Штип, го донесе следното решение:

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "Агроалумина" ДООЕЛ-Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајна постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 11,15 часот во зградата на Основниот суд во Штип, сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник Пепи Панев од Штип, дипломиран ОНО и ОСЗ, ул. "Битолска" бр. 7, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, должен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намирување на трошоците по постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот.

Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31240)

Основниот суд во Штип, постапувајќи по предлогот за отворање на стечајна постапка од Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет-Скопје, над должникот "ЦИНС КОНФЕКЦИЈА МАКЕДОНКА ЦИНС" ДООЕЛ-Штип, го донесе следното решение:

Се поведува претходна постапка заради утврдување причини за отворање на стечајна постапка над должникот "Цинс Конфекција Македонка Цинс" ДООЕЛ-Штип.

За стечаен судија се именува членот на советот Лидија Тодоровска.

Заради изјаснување на предлогот и утврдување услови за отворање на стечајна постапка се закажува рочиште на 15.12.2003 година во 10,30 часот во зградата на Основниот суд во Штип, сала бр. 12.

Се именува привремен стечаен управник Нада Цветановска, дипломиран економист, ул. "5-та Партииска конференција" бр. 5/5, Штип.

Привремениот стечаен управник има овластувања за управување и располагање со имотот на должникот, дол-

жен е имотот да го одржува и заштитува, да продолжи со водење на деловниот потфат кај должникот се до одлука за отворање на стечајна постапка, да утврди дали постојат услови за отворање на стечајна постапка и дали постои имот за намиривање на трошоците по постапката.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и таму да ги спроведе потребните дејствија.

Должникот може да располага со имотот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се забранува определување и спроведување на присилно извршување или обезбедување против должникот. Решението ќе се објави во "Службен весник на РМ" и на огласна табла кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31242)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 42/03 од 11.11.2003 година, отворена е стечајна постапка над стечајниот должник Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги "ЕНО-ТЕРМ" Атанасова Василка и др. од Гевгелија, со жиро сметка бр. 200000025620796 што се води кај Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. "Деко Ковачев" бр. 2/а, Гевгелија.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник, дипломираниот економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. "Браќа Миладинови" бр. 20.

За стечаен судија се определува Елена Макаровска, судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласна табла на судот.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за 16.12.2003 година во 9,00 во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште собрание на доверители за 23.12.2003 година во 9,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31243)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 146/03 од 21.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и транспорт ЦОЛЕ-ТРАНС Благој и др. с. Три Чешми-Штип со жиро сметка бр. 41400-601-4980 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и транспорт ЦОЛЕ-ТРАНС Благој и др. с. Три Чешми-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31247)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 163/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Трговско друштво за трговија, производство и услуги Васил Абази „АБАЦИ“ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, со седи-

ште во Крушево на ул. „Манчу Матак“ бр. 7, запишан во регистарска влошка бр. 01004957?-8-01-000, со решение Трег. бр. 3768/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро-сметка бр. 200-0000311161-37 при Стопанска банка АД Скопје Филијала Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на обврски према доверители.

Од Основниот суд во Прилеп. (31248)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 3/02 од 21.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија ГРАМОС ДОО с. Три Чешми-Штип со жиро сметка бр. 41400-601-4980 кај Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за производство, услуги и трговија Грамос ДОО с. Три Чешми-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31250)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 232/98 од 11.07.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот „МАНТИНГ“ производно трговско претпријатие ЦО експорт-импорт с. Желино, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-28479 што се води при Агенција за работа со блокирани сметки Тетово-Тетово, запишан при Окружниот стопански суд во Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 88 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (31251)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 29/03 од 08.07.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво „ИВОНА“ Ивона ДООЕЛ с. Јосифово-Валандово и жиро сметка бр. 41301-601-37646 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намирале трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31253)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 44/03 од 11.11.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТД „ЦРНИ-БИК“ Горге ДООЕЛ од Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров Данко“ бр. 9, со регистарска влошка бр. 02034750?-8-01-000 и жиро сметка бр. 41301-601-80027 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намирале трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31254)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 48/03 од 18.11.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АПРО“ Зоран ДООЕЛ од Гевгелија, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 31 и жиро сметка кај Комерцијална банка АД Скопје бр. 300100000001389, и регистарска влошка бр. 02014802?-8-03-000, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намирале трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (31255)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 153/03 од 21.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЛАСКОВ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 54-Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-43234 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет – Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЛАСКОВ ДООЕЛ увоз-извоз-Штип, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 54-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31271)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 179/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „СА-БИКО“ увоз-извоз П.О. Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. „Гога Јанкулоски“ бр. 16, запишан во регистарска влошка бр. 1-7609 со решение Срег. бр. 4419/92 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, со жиро-сметка бр. 41100-601-14947 при Агенција за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (31272)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 216/03 од 17.10.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија, производство и угостителство „ТРГОВИЈА ТРАЈКОВСКИ“ Трајковски Стево ДООЕЛ увоз-извоз Битола со седиште на ул. „Караорман“ бр. 52-а - Битола, запишан во регистарска влошка бр. 01008731 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000296-26 при Тетекс Кредитна банка АД Скопје Филијала Битола, со дејност шифра 52.11, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31257)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 152/03 од 05.11.2003 година, над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз „КРИКЕТ 95“ с. Лавци, Битола ПО, со седиште во с. Лавци - Битола, запишано во регистарска влошка бр. 1-15306 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-62938, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Битола, со дејност - трговија на мало, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31259)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 263/03 од 14.11.2003 година, над Друштвото за трговија, угостителство и увоз-извоз Зора Димчевска „ЉУИВ“ с. Слепче Демир Хисар ДООЕЛ, со регистарска влошка бр. 01009750?-8-01-000, регистрирано во Основниот суд Битола, со жиро сметка бр. 210-0540547501-79, во Тутунска банка АД Скопје, со дејност шифра 55.40-барови, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31264)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 231/03 од 14.11.2003 година, над Претпријатие ЦЕННЕТ за производство, трговија на големо и мало експорт-импорт и услуги Ресен ПО, со седиште на ул. „Мите Трајчевски“ бр. 3, со регистарска влошка бр. 1-13954, регистрирано во поранешниот Окружен стопански суд во Битола, и жиро сметка бр. 40310-601-57749, во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Ресен, со дејност шифра 070250- трговија на големо со мешовити стоки, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31267)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 247/03 од 14.11.2003 година, над Претпријатие за производство и трговија „СТУДИО ЛИНК“ Битола ПО с. Олевени - Бистрица, со регистарска влошка бр. 1-16955, регистрирано во Основниот суд во Битола, и жиро сметка бр. 40300-6011-69330, Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност шифра: 070114- трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31268)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 317/03 од 18.11.2003 година, над Трговецот-поединец за трговија на мало Стојановски Живко Роберт „ЈАФА - ПРОМЕТ НА МАЛО“ ТП Ресен, со седиште на ул. „Јосиф Јосифовски“ бб, со регистарска влошка бр. 1-19472, регистрирано во Основниот суд Битола, и жиро сметка бр. 200-0000257478-66, во Стопанска банка АД Скопје Филијала Ресен, со дејност шифра 070114- трговија мало во продавници претежно со храна и пијалаци, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, регистарското одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31270)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 286/03 од 09.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП Слаткарница СКОПЈАНКА Цемаил Фаик Кадрија - Скопје, со седиште на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 18, ТЦ Скопјанка Скопје, со жиро сметка број 40100-601-403285, при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка број 6-02001041-000-01 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31275)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 352/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги СИНИША КОМЕРЦ Зоран ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Војводина" бб, со жиро сметка број 40100-601-204380, при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка број 02025445?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31282)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 555/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги ГОЛДЕН ГРЛ ДООЕЛ експорт-импорт с. Сопиште, Општина Сопиште, со седиште во с. Сопиште, со жиро сметка број 300000000019630, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 02042141?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31291)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 564/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, промет и услуги ЖАБЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Ван Гог" бр. 5-б, со жиро сметка број 40100-601-154517 и регистарска влошка број 1-16450-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31292)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 588/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги МГ-ГРАДЕ Тодоровски Гоце ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 36, со жиро сметка број 200000015520671, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02014155?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31293)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 549/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, професионална рехабилитација и вработување на инвалиди, повеќе услуги Б и М експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 34/1-6, со жиро сметка број 40100-603-23899 и регистарска влошка број 1-630-63-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31201)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 684/03 од 21.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ДЕИЛ-КОЛОР Делчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Лазо Дренков" бр. 77, со жиро сметка број 300000000673022 и регистарска влошка број 02006219?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31206)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 567/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕНТРО-МЕРКУР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Жегљане" бр. 37-а, со жиро сметка број 200000035759042, при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02039678?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31207)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 592/03 од 21.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за меѓународен комбиниран транспорт ИНКОТРАНС ДОО Скопје, со седиште на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 17/38, со жиро сметка број 40100-601-280212 и регистарска влошка број 1-50253-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31228)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 200/03 од 05.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, промет и услуги ТАНГО - КОМЕРЦ увоз-извоз ДОО Ани Поповски и др. Скопје, со седиште на ул. "Париска Комуна" бр. 19-2/8, со жиро сметка број 40110-601-256963 и регистарска влошка број 02003845?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31229)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 570/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за промет за големо и мало, занаетчиство и угостителство БЕЛА Амит, ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Ратко Митровиќ" бб, со жиро сметка број 300000000825118, при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка број 020-31744?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31301)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 435/03 од 20.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за трговија, промет и услуги СТЕ-МАКС Сашо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Никола Грчето" бр. 4/10, со жиро сметка број 210-0487407201-24, при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка број 02025349?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31308)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 600/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало РЕМО-КОМЕРЦ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Методи Митевски"

згр. 8-5/9, со жиро сметка број 40100-601-289676, при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка број 1-52401-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (31320)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 69/03 од 27.06.2003 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот ТРА-ФИЛ ТРЕИД КОМПАНИ Скопје, со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 81/3 со жиро сметка бр. 40110-601-252532 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Снежана Трпowska судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 16.12.2003 година во 10,00 часот во судница број XXIII, на III-кат-нов дел на овој суд.

Против решението за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се определува лице-то Елизабета Георгиева од Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 102/3, Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаран-ти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон долж-никот.

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејс-твија, како и да му допушти увид во трговските книги и во неговата деловна документација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26756)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајна постапка на должникот "МАКЕДОНКА ПРЕДИЛНИЦА" АД во стечај - Штип, ги известува доверителите дека на ден 12.12.2003 година во 10 часот ќе се одржи сед-ница на Собрание на доверители на должникот "МА-КЕДОНКА ПРЕДИЛНИЦА" АД во стечај - Штип.

Од Основниот суд во Штип. (31312)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со реше-ние на овој суд I Ст. бр. 823/03 од 10.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги експорт-импорт ВДФ ГИНТЕР ДОО - Скопје, со седиште на ул. „13 Јули“ бр. 6-а, со сметка број 40100-601-419399 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 02006911?-3-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла и во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31325)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 366/03 од 30.06.2003 година е отво-рена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги и надворешна трговија БОШКОВ увоз-извоз ц.о. Скопје, со седиште на ул. „Козле“ бр. 30-а и жиро сметка број 40120-601-183369 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-7353-0-0-0, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31452)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со реше-ние IV. Ст. бр. 604/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечај-на постапка над должникот Друштво за трговија, транспорт и услуги СМИЛЕ ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Натанаил Кучевишки" бр. 26, Скопје, со жиро-сметка 300000000018660 и регистарска влошка 02040052?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се бри-ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (31483)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-шение II. Ст. бр. 898/03 од 19.11.2003 година, е отворе-на стечајна постапка над должникот Друштво за тргови-ја, туризам и услуги ХЕПИНСЕС С ДОО Скопје, со седи-ште на ул. "11 Октомври" бр. 16/40 и жиро сметка број 210057265490143, при Тутунска банка АД Скопје со ре-гистарска влошка бр. 020049235?-3-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (31479)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со реше-ние I. Ст. бр. 569/02 од 11.11.2003 година, е отворена сте-чајна постапка над должникот АД во мешовита сопстве-ност за угостителство и туризам, трговија на големо и мало и производство на бели пецива со ЦО МЕРКЕЗ - Скопје, со седиште на ул. "Славеј Планина" бр. 2 и жиро сметка број 40100-601-10040, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ-Скопје, и регистарска влошка број 1-18-0-0-0, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Се задолжува стечајниот управник на должникот да вр-ши надзор врз спроведување на планот за реорганизација.

Изводот од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (31745)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 673/03 од 25.11.2003 година, се отво-ра стечајна постапка над должник Трговско друштво за трговија, угостителство ТАКИ ИМПЕКС Таки ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 413-А, Скопје, со жиро-сметка бр. 40100-601-67955 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници-те во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 02008253?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се бри-ше од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (31453)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-ние на овој суд Ст. бр. 33/02 од 18.11.2003 година зак-лучена е стечајна постапка над должникот АД за про-изводство на огноотпорни материјали „СИЛИКА-ДО-ЛОМИТ“ од Гостивар, отворена со решение Ст. бр. 33/02 од 10.05.2002 година.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар при регистарското одделе-ние при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (31486)

Основниот суд во Тетово, постапувајќи по стечајната постапка над должникот ХЕК ЈУГОХРОМ АД – Јегуновце, отворена со решение на овој суд Ст. бр. 29/01 од 04.02.2002 година, ги известува доверителите дека Третото дополнително рочиште за испитување на пријавените побарувања ќе се одржи на 19.12.2003 година во 09.30 часот во сала 1 на Основниот суд во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (31487)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение II. Ст. бр. 894/03 од 19.11.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Стечаен управник КО-СТ-ОВ ТП Горѓе Иван Костов Скопје, со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/2-12 и жиро сметка број 40100-601-413299 при Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02003775?-6-09-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (31491)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 607/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало ДМ ТАМАРА и други ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 109/5-29, со жиро сметка 200-0000327659-13 и регистарска влошка 02027417?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (31511)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 51/03 од 10.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТДПТУ “ЗОТЕ БРОС” ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. “Партизанска” бр. 8/12, со жиро сметка број 530-0001001473-41, при Охридска банка АД Охрид, со регистарска влошка број 01013220?-3-03-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (31518)

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение Ст. бр. 71/03 од 19.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ТДПТУ “МИНИ ДОЛ” ДООЕЛ Охрид, со седиште во Охрид, ул. “7-ми Ноември” бр. 249, со жиро сметка број 530-0001002557-77-27, при Охридска банка АД Охрид, со регистарска влошка број 01014892?-8-03-000.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Охрид. (31519)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 84/03 од 10.11.2003 година, одлучи да се отвори стечајна постапка над должникот Трговец-поединец за трговија на мало Колоска Ангелко Виолета „МАРКЕТ ВИКИ“ - с. Велгошти, регистриран во трговскиот регистар на Основниот суд Битола, со решение Трег. бр. 634/97 од 5.11.1997 година, со жиро сметка бр. 530 000 4 000 834-66 што се води во Охридска банка АД Охрид, со основна дејност трговија на мало, и истата не се спроведува, се заклучува, поради тоа што имотот што би влегол во стечајната маса на должникот не е доволен ниту за намирување на трошоците во таа постапка.

Од Основниот суд во Охрид. (31520)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот ДПТУ „МЛИН“ ДОО во стечај-Штип, по одржаното извештајно рочиште на 03.11.2003 година, донесе решение: Се констатира дека Собранието на доверителите на одржаното извештајно рочиште одлучи должникот ДПТУ “МЛИН” ДОО во стечај-Штип, - да се ликвидира.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по добивањето на ова решение да пристапи кон претворање на имотот во пари, предметите и други имотни права што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот на должникот ДПТУ “МЛИН” ДОО во стечај-Штип, да се одвива по упатство и инструкции од одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (31521)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 586/03 од 26.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги Р-СТАРТ-ГЛ ДОО Лила и други Скопје, со седиште на ул. “Финска” бр. 123-д, со жиро сметка бр. 300000001132414 и регистарска влошка бр. 02005047?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (31532)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 573/03 од 24.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско претпријатие ЈБУПКА СТИЛ ц.о. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Александар Турунчиев” бр. 41-а, Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-311916 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 1-56423-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (31529)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 676/03 од 25.11.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Сендвичара ВИЛИ-ЈАМС ТП Владимир Ристе Миленковски Скопје, со седиште на ул. “Фредерик Шопен” бр. 5, Скопје и регистарска влошка бр. 02043849?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (31510)

Основниот суд во Штип, постапувајќи во стечајна постапка на должникот ДПТУ “КРАВАРСКА ФАРМА” ДОО во стечај, с. Таринци по одржано извештајно рочиште на ден 03.11.2003 година донесе решение.

Се констатира дека Собранието на доверителите на одржаното извештајно рочиште одлучи должникот ДПТУ “КРАВАРСКА ФАРМА” ДОО во стечај, с. Таринци, да се ликвидира.

Се задолжува стечајниот управник веднаш по добивање на ова решение да пристапи кон претворање на имотот во пари, предмети и други имотни права што претставуваат стечајна маса.

Продажбата на имотот на должникот да се одвива по упатство и инструкции од одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (31523)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 311/03 од 20.11.2003 година над Друштвото за трговија и услуги Али Еминов "ФЕМ-ПРОМ" увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. "Карацова" бр. 48, со број на рег. влошка 01002956?-8-01-000 регистрирано во Основниот суд во Битола, и жиро сметка бр. 40300-601-26058 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Битола, со дејност шифра 070122 трговија на мало со обuwки и предмети од кожа.

Стечајната постапка према должникот се отвора не се спроведува но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31524)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 329/03 од 19.11.2003 година на Трговецот поединец за угостителство Цветановски Алексо Живко "ЖИ-БО" Демир Хисар ТП ул. "Гоце Делчев" бр. 9, Демир Хисар, со број на рег. влошка 01008542?-8-09-000 регистрирано во Основниот суд во Битола, и жиро сметка бр. 500-0000002367-07 Стопанска Банка АД Битола, со дејност шифра: 55.30/1-ресторан и гостилници (без соби за сместување).

Стечајна постапка према должникот се отвора не се спроведува но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола рег. одд. да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31525)

Се отвора стечајна постапка над должникот Акционерско друштво за развој на минерали СЕМКОРП Радовиш, ул. "Маршал Тито" бб, со претежна дејност производство на бакар, со жиро сметка бр. 240-01000-00402-35 која се води во Балканска банка АД Скопје.

Стечајната постапка се отвора на ден 10.11.2003 година во 12,00 часот.

За стечаен судија се определува Викторија Кировска, судија при овој суд - член на советот.

За стечаен управник се определува Денковски Зоран дипл. екк. од Куманово, ул. "Абдула Прешова" бр. 21, моб. тел. бр. 070-258-208.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник, пријавите да ги таксират со уплатница од 600,00 денари во корист на Републички судски такси-трезорска сметка 1000000000630 95, уплатна сметка 840-026-03338, приходна шифра 722211-00, депонент на НБ на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастарот и различните права што се запишани во јавните книги -катастарот, во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште на собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверителите (извештајно рочиште) за ден 29.12.2003 година во 12 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица.

Ова решение да се објави на огласната табла на судот и примерок од истото да се достави до: стечајниот управник, должникот, предлагачот и Основното јавно обвинителство во Струмица.

Решението Ст. бр. 59/03 од 26.06.2003 година со кое на должникот АД СЕМКОРП му е одредена општа забрана за располагање со имотот се укинува.

Од Основниот суд во Струмица. (31526)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 202/2003, отвори стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие ИДРА увоз-извоз Прилеп П.О.-Прилеп, запишано во регистарска влошка бр. 1-16380, со решение Срег. бр. 1360/95 од 23.03.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола, со основна дејност други лични услуги и услуги во домаќинството, со жиро сметка бр. 41100-601-32751 во Агенцијата за блокирани сметки.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (31689)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 316/03 од 11.11.2003 година, над стечајниот должник Трговец поединец за трговија на мало со мешовити стоки текстил, облека и обuwки Неат Челик Далиповски "УСНИ" ТП Ресен, со седиште на ул. "Бигла" бр. 21, Ресен, запишано во регистарска влошка бр. 01004944 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 200000015817006 при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Ресен, со дејност со шифра 52.12. Отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31691)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 331/03 од 21.11.2003 година, отвора стечајна постапка над Трговец поединец за превоз на патници Наумовски Живко Марјан МАКИ с. Сопотско Ресен ТП, со број на регистарска влошка 01003366?-6-06-000 регистрирано во Основниот суд во Битола, жиро сметка бр. 40310-601-92360 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје ПЕ Ресен, со дејност шифра 60.22, такси превоз.

Стечајната постапка над должникот се отвора, не се спроведува, но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, Регистарско одделени да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31692)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 262/03 од 14.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги "ЧАУШ-ПРОМ" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште во нас. Каница бр. 9/1, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01013620 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 290-2000000478-62 при Тетекс кредитна банка АД Скопје, Филијала Битола, со дејност со шифра 52.11. Отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31694)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 336/03 од 21.11.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало "ДУПЛИ" Кире Пејовски ДООЕЛ увоз-извоз Битола, со седиште на ул. "Игњат Атанасовски" бр. 35/18, Битола, запишано во регистарска влошка бр. 01012026 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-0000001365-06 при Стопанска банка АД Битола, со дејност со шифра 52.12. Отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (31695)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 335/03 од 24.11.2003 година, над Трговско, услужно и производно друштво Кузмановска Нада П-СИСТЕМ КОМЕРЦ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Кочо Палигора" бр. 8-в, со броја на регистарска влошка 01005192?-8-09-000, регистрирано во Основниот

суд во Битола и жиро сметка бр. 500-000000257562-62 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, трговија на мало во продавница претежно со храна, пијалоци и тутун.

Стечајната постапка над должникот се отвора, не се спроведува, но се заклучува.

По правосилноста на решението на Основниот суд во Битола, Регистарско одделение да го брише должникот од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола. (31692)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 38/03 од 10.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговското друштво за производство и промет на ГОРДАН ТРИФУНОСКИ-ГОРДИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште во Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 3/26, запишан во регистарска влошка бр. 01002066?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со основна дејност - трговија на мало во продавници со мешовита стока, со жиро сметка број 3000200002111-07, при Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (31700)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 118/03 од 19.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец-поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај ТП "Митре Коле Летинков" ТОБИ ПРЕВОЗ Неготино, со седиште на ул. "Вардарска" бр. 16, со жиро сметка број 2000000025484996, при Стопанска банка АД Скопје, Филијала - Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 2925/97 од 20.05.1997 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (31702)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 77/03 од 19.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ТАРАСОНА" ДООЕЛ Неготино, со седиште на ул. "Кирил и Методиј" бр. 34, со жиро сметка број 200000035702006, при Стопанска банка АД Скопје, Филијала - Неготино, регистрирано со решение Трег. бр. 382/01 од 14.02.2001 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (31706)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 89/03 од 20.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот, Претпријатие за производство и трговија "ФУРЦИ" Ц.О. увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 60, со жиро сметка број 41620-601-41859, при Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 3402/91 од 08.07.1991 година, на Окружниот суд во Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (31708)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 81/03 од 20.11.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот, Производно услужно трговско претпри-

јатие "КНИГО-БИРО" увоз-извоз ДОО Кавадарци, со седиште на ул. "Индустриска" бр. 28, со жиро сметка број 41620-601-22181, во Агенцијата за работа со блокирани сметки, регистрирано со решение Срег. бр. 3338/92 од 22.04.1992 година, на Окружниот стопански суд Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој се води во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (31710)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 34/03 од 17.11.2003 година, се констатира дека предлогот на стечајниот управник за ликвидација на деловниот потфат на должникот Друштво за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство "ТРИ ЧЕШМИ" ДОО во стечај с. Три Чешми-Штип и претворање на имотот на должникот во пари, по претходно извршена проценка од овластени проценители со јавна продажба по упатство и инструкции од Одборот на доверители е прифатена од Собранието на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (31724)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 82/2003 од 24.10.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, преработка и трговија ОХИС - Агрокооп ДОО Кичево, со седиште во Кичево на ул. "Гоце Делчев" бр. 46, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1025/2000 и регистарска влошка бр. 01011817?-3-03-000 во Основниот суд во Битола.

Стечајната постапка према должникот се отвора на 24.10.2003 година во 12,00 часот.

За стечаен управник се определува Васил Павлоски дипл. економист од Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 26-а со телефон бр. 070-836-677.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и да уплатат судски такси на уплатница во износ од 600 денари во корист на Републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-010-03338, приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот, да ги пријават кај стечајниот управник во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат испитани само пријавите кои пристигнале до одржувањето на извештајно рочиште.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 26.12.2003 година во 11,00 часот во зградата на Основниот суд во Кичево.

Ова решение да се објави на огласна табла во Основниот суд во Кичево и во „Службен весник на РМ“.

Жалбата поднесена против решението не го спречува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Кичево. (31757)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 111/03 од 21.11.2003 година, отвори ликвидациона постапка над "Супер Скопско" - Трговско претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз П.О. Штип, ул. "Брегалничка" бб, со жиро сметка бр. 41400-601-11484, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - Одделение во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип (31269)

Ликвидаторот Бојанка Веселиновска од Скопје, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 177/2002 на регистарска влошка бр. 1-28148-0-0-0, објавува дека Претпријатието за производство, трговија увоз-извоз "ПАПИРУС" ДОО Скопје и со број на жиро-сметка бр. 300000000885064, отворена при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, од последната објава.

Од ликвидаторот. (31273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П. Л. бр. 972/99 донесена од овој суд на 17.11.2000 година е завршена ликвидација над Трговското друштво за производство, трговија и услуги "ЗОЛЕН-СА" Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Шидска" бр. 17а, и жиро - сметка 40120-601-258648, и истата се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31286)

Ликвидаторот Петкова Светлана од Скопје, ул. "Мајка Тереза" бр. 1/3, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 94/02, објавува дека Претпријатието за промет и услуги "М-М КОМПАНИ" ДОО Скопје, с. Визбегово и со број на жиро-сметка бр. 40120-601-230916, отворена при ЗПП - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31298)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4493/2002 од 30.08.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало ЕМСИБО Емилија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Драчевска" бр. 108 и со жиро сметка бр. 300000000845488 во Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (31355)

Ликвидаторот Драги Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 1а, запишан во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, објавува дека Друштвото за интелектуални услуги, производство и трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО Куманово, со седиште на ул. "Октомврска револуција" бр. 5-3/16 и со жиро сметка бр. 510-0000000551-08 во Комерцијално Инвестициона банка а.д. Куманово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (31358)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. "Ленинова" бр. 33, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 841/03 од 14.10.2003 година, објавува дека Друштвото за сообраќај, производство, услуги и промет на големо и мало СЛИВА - ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Истибања, Винаца, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена, од последната објава.

Од ликвидаторот. (31323)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1007/99 од 11.11.2003 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија и услуги СИМАК експорт-импорт ЦО-Куманово, со седиште на ул. "Први мај" бр. 8, со жиро сметка бр. 40900-601-44530 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија-Скопје, запишано во судскиот регистар со регистарска влошка бр. 1-47829-0-0-0 и истото се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2976/2000 од 05.06.2001 година, во регистарска влошка бр. 020041557-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МАМЕР ТЕХ, Мухамер ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Марко Крале" бр. 5/1-3, Бутел I - Чаир, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МАМЕР ТЕХ, Мухамер ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Марко Крале" бр. 5/1-3, Бутел I - Чаир, Скопје. (31550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2264/2003 од 13.11.2003 година, во регистарска влошка бр. 020461907-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Миле Пецанов" бр. 20.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги ДЕЛКОР ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Миле Пецанов" бр. 20. (31548)

Ликвидаторот Симоновски Борис од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 6/40, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје И-Скопје, со решение П. трег. бр. 3871/03 објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало "АСТРА-КО" Борис ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 3, со број на жиро сметка 300-000000175509 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 10 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 10 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (31826)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, - нива на КП бр. 1626, класа 5, со површина од 1874 м² во место викано "Гладно Поле", заведени во ИЛ. бр. 193, за КО Негорци, по цена од 15.000,00 денари, сопственост на Станчев Живко од Гевгелија.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Горѓи Николов, ул. "Димитар Влахов" бр. 3, Гевгелија. (31239)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Вешје, парцела број 919 во место викано "Сокол Даб" пасиште со површина од 5997 м² во Катастарска општина Вешје, сопственост на Панов Атанас од Неготино, ул. "Киро Крстев" бр. 94, цена на продажба 30.250,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандански" бр. 3. (31241)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Долни Дисан парцела број 3843 во место викано "Гробишта" нива со површина од 4521 м² во Катастарска општина Долни Дисан, сопственост на Нојков Тодор од Долни Дисан, Неготино, цена на продажба 9.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандански" бр. 3. (31244)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон парцела број 1349/2 во место викано "Црно Поле" интензивно лозје со површина од 4098 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на Бинов Гело од Неготино, ул. "Борис Кидрич" бр. 24, цена на продажба 124.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. Јане Сандански" бр. 3. (31266)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Миладиновци на КП бр. 145/1, на в.м. "Чурлик" нива, 2 класа во површина од 2446 м² и КП бр. 468 на в.м. "Село" нива, 4 класа во површина од 3187 м² на кои е сопственик Спасовски Ефто, за цена од 150,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето

што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана од Скопје, ул. "Палмиро" бр. 173. (31261)

Се продава земјоделско земјиште, нива сосопственост на Китановски Божин, Александар, Борис, Јовевски Китан, Трајковски Љупчо, Васе, Димовски Страхил, Блажевска Велика, Мицевска Бојка, Трпе, Велковски Боне, Драги, Златановски Панче, Атанасовски Тодор, Димковска Зора од Скопје, имотот се наоѓа во Драчево и е заведен во Поседовните листи: 1096, 87, 1569, 357, 2207, 283, 285, 1990, 2866, 159, за КО Драчево и тоа: КП. 3918/1, 3919/1, 3927, 3452, 3454, 3454, 3450, 3451, 3928/1, 3456, 3456, 2985. Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 300,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (31279)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Јаја Етем од Скопје, со дел 1/1, заведен во Поседовен лист број 720 за К.О. Драчево и тоа: К.П. 5652/10, план 3, скица 11, в.м. "Село" култура нива класа 4, со површина од 637 м². Предметната недвижност се продава за купопродажна цена од 300 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (31279)

Се продава недвижен имот: нива на КП 7550 план 014, скица 014 во м.в. "Глувчовец", класа 6 во површина од 1598 м² запишана во Имотен лист бр. 3953 за КО Кавадарци 1 вон издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Боев Добре Блашко ул. "Цветан Димов" бр. 7-А-1/5 во Кавадарци, за купопродажна цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (31288)

Се продава земјоделско земјиште : КО Камен дол, КП бр. 994, план 006, скица 008, место викано "Грамаѓе" култура-лозје, класа 2, со вкупна површина од 5.875 м² сопственост на Миле Толовски од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 178 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексос" бб, Кавадарци. (31313)

Се продава пасиште класа 6 на КП бр. 2623/1 во м.в. "Глобаица" во површина од 4372 м² заведено во Поседовен лист број 1207 за КО Ореовец, сопственост на Мимироска Ѓорѓиева Блага од Прилеп, ул. Мукос" бр. 79, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (31314)

Над недвижниот имот сопственост на должникот-заложник должник Друштво за производство и трговија Димче и други "МЕТАЛ КОМ" увоз-извоз Битола ДОО и тоа: магацин кој се наоѓа во Битола, на ул. "Никола Тесла" бр. 34, со површина од 19,5 м² на КП бр. 6285/2 во ПЛ бр. 13839 за КО Битола и деловен простор - дуќан бр. 1 што се наоѓа во Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 34, со површина од 45,71 м² на КП бр. 6285/2 во ПЛ бр. 13839 за КО Битола, заснован е залог-хипотека од прв ред, со Анекс Договор за залог со својство на извршна исправа од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 279/03 од 20.11.2003 година, во корист на заложникот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје за дополнување на обезбедувањето на паричното побарување во износ од денарска противвредност на 60.000,00 ЕУР обезбедено со Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право врз недвижен имот-хипотека ОДУ бр. 189/02 од 10.07.2002 година, а кое произлегува од Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право на недвижност бр. 09-1286 од 02.07.2002 година и Анекс-Договор бр. 1, бр. 09-2552 од 14.11.2003 година. (31315)

Се продава недвижност: 1/2-една идеална половина од 1/2 - една идеална половина или 1/4 една идеална четвртина од КП 12893 на м.в. "Ранков Бунар" овошна градина, класа 3, и 1/2 - една идеална половина од 1/2 - една идеална половина или 1/4 една идеална четвртина од КП 12893 на м.в. "Ранков Бунар" нива, класа 1, со вкупна површина 2808 м², кој имот е подробно опишан во Поседовен лист 11664 за КО Битола, сопственост на Нада Талевска од Битола, ул. "К. Чулаковски Кочо" бр. 19, за купопродажна цена од 50,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажба во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (31316)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 2527/6, м.в. "Вршникот" класа 4 со површина од 7644 м² по Поседовен лист број 1013 КО Сопот, за цена од 70.000 денари, сопственост на Ефрем Ефремов од с. Марена, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Ѓрков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (31317)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 3621/2, м.в. "Садовица" класа 7 со површина од 8406 м² по Имотен лист број 1432 КО Ваташа, за цена од 30.000 денари, сопственост на Трајко Кузманов од Ваташа.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Ѓрков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (31319)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Кисела Вода, на К.П. бр. 1876/1, м.в. "Топеш" со површина од 390 м², на која се сопственици Кочов Ѓоран и Кочов Златко, за цена од 1.500,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (31306)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Анчевски Санде, ја нуди на продажба својата овошна градина, класа 4, со вкупна површина од 1251 м², устроено на К.П. бр. 141/1, план 2, скица 1, м.в. "Поле", упишано во ПЛ бр. 88, за КО Градовци", за вкупна купопродажна цена од 187.650,00 денари.

Рокот за плаќање е на денот на заверка на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата во писмена форма да се достават до нотарот Верџида Симоновска, со седиште на ул. "Ѓон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (31307)

Се продава земјоделско земјиште, заведено на К.П. бр. 1248/1, м.в. "Долни Огради", култура нива, класа 4, со вкупна површина од 737 м², евидентирано во Поседовен лист бр. 638, за КО Катланово, сопственост на Бранислав Јовановски, за цена од 60,00 ден./м².

Се повикуваат задничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стела Лазаревска, Т. Ц. 13 Ноември, лок. 21/1, бул. "Јане Сандански", Скопје. (31318)

На 21.11.2003 година кај нотарот Јован Стојчев е склучен Договор за залог ОДУ бр. 196/2003 година.

Заложникот должник ДИ-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш го заложува следното моторно возило: вид - товарно, мар-

ка - MERCEDES, тип - 950.03 (1840L/48ACTROS), број на шасија - WDB9500341K362676, број на моторот OM 501 LA II-3/54192300 064984, година на производство 1998 година, со регистарски таблички T775-IM.

Сопственост на ДИ-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш, евидентирано во сообраќајна дозвола број 11815 издадена од ОВР-Радовиш од 24.03.2003 година. (31508)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево: парцела број 478 во м.в. „Волокови врби“, нива 3 класа со површина од 1298 м² во КО Прждево, парцела број 478 во м.в. „Волокови врби“ нива 2 класа со површина од 1520 м² во КО Прждево, сопственост на Јандрејевска Марија од Градско, ул. „11 Октомври“ бр. 15. Цена на продажба 25.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 3. (31514)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево: парцела број 476 во м.в. „Волокови врби“, нива 3 класа со површина од 1504 м² во КО Прждево, парцела број 476 во м.в. „Волокови врби“ нива 2 класа со површина од 1084 м² во КО Прждево, сопственост на Јованов Владимир од с. Прждево, Неготино. Цена на продажба 25.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Јане Сандански“ бр. 3. (31515)

Се продава недвижен имот- земјоделско земјиште сопственост по една половина - 1/2 на Здравески Зоран и Здравески Славе од Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 109 заведено во поседовен лист број 58 за КО Лажани, парцела број 51, м.в. „Д.Пат“ нива класа 5 со површина 1375 м², купопродажната цена изнесува 25.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 8, Прилеп. (31517)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, сопственост на Самарџиоски Ордан од Прилеп, ул. „Мире Цилкоски“ бр. 21, заведено во имотен лист бр. 480 за КО Варош, парцела бр. 2036, м.в. „Тополка“, нива, класа 2, со површина од 3425 м². Купопродажната цена изнесува 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 8, Прилеп. (31509)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хипотека од прв ред на недвижен имот: градежно земјиште на К.П. бр. 3279, план 6, скица 28, м.в. „Смрека“, со површина од 4587м² во КО Богородица, сопственост на заложникот должник врз основа на Имотен лист бр. 1280 издаден на 21.11.2003 година од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Гевгелија, сопственост на заложникот должник Друштво за производство, трговија и транспорт ШТ ДОО экспорт-импорт, со седиште во Богданци, ул. „М. Тито“ бр. 161, во корист на заложникот доверител Влада на Република Македонија преку Агенцијата за развој и инвестиции-Скопје, востановена со нотарски акт Договор за залог (хипотека) со сила на извршна исправа ОДУ бр. 242/03 од 21.11.2003 година, кај нотарот Нада Прочкова, Гевгелија. (31504)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хипотека од прв ред на недвижен имот, нива на К.П. бр. 76, план I, скица 9, м.в. „Река“, класа 3, со површина од 1985м² во КО Мрзенци, сопственост на должникот-заложен должник врз основа на Имотен лист бр. 882, издаден на 02.09.2003 година од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Гевгелија, сопственост на заложникот должник Друштво за земјоделско производство, трговија и услуги КИГО Костов Кирил увоз-извоз ДООЕЛ, со седиште во с. Мрзенци, во корист на заложникот доверител Влада на Република Македонија преку Агенцијата за развој и инвестиции-Скопје, востановена со нотарски акт Договор за обезбедување на побарување со основање на залог врз недвижен и движен имот со сила на извршна исправа ОДУ бр. 244/03 од 21.11.2003 година, кај нотарот Нада Прочкова, Гевгелија. (31505)

Над подвижниот имот: комплет опрема за одгледување на пилиња за јарки во еден објект со капацитет од 38.720 броја пилиња: кафези, количина 1760, производител SALMET-Germanija, тип ST 1000/680 AK/AK, година на производство 2003, систем за хранење (силос)ладење, греење, светло, вентилација, производител SALMET-Germanija, година на производство 2003, сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги САЛМАК ДОО Скопје, е заснован залог со нотарски акт Договор за обезбедување на побарување со регистриран залог врз подвижни предмети заведен кај нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ бр. 322/03 од 24.11.2003 година, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 100.000 ЕУР. (31507)

Се продава идеален дел четири петини (4/5) од земјоделско земјиште, нива- неплодно, кој идеален дел изнесува 266м², означена како К.П. бр. 388/1 на КО Трпејца, М.В. „Село“, заведено во Поседовен лист бр. 258 КО Трпејца, сопственост на Драгољуб Новаковиќ од Скопје.

Идеалниот дел од земјиштето се нуди за вкупна цена од 6.000 евра во денарска противвредност според курсот на НБРМ на денот на плаќање, со рок за плаќање веднаш при заверката на договорот. Данокот на промет го плаќа купувачот.

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата кои согласно законот имаат првенствено право за купување на опишаното земјиште, граничарите и сосопствениците, своите понуди да ги достават до нотарот Емилија Харалампиева, со седиште во Скопје на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 31/3-2, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (31506)

Се продава земјиште, нива во површина од 3375м², кое се наоѓа на К.П. бр. 459/1 на м.в. „Јасика“, култура нива, класа 3, заведена во ПЛ. бр. 233, за КО Орман на име Зивосовска Љубица за вкупна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понуда да се достават до нотарот Олга Димовска ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (31522)

Врз недвижниот имот сопственост на ШИК "ЈЕ-ЛАК" АД Тетово, кој се наоѓа во Крушево и тоа управна зграда на произведен погон на м.в. "Томе Никле" на КП. бр. 198-4-19 заведена во П.Л. 897 за КО Крушево во површина на приземје 89,91 м² на први кат 324,08 м² и на втори кат 339,81 м², е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот заведен кај нотарот Соња Грца од Крушево, под ОДУ 93/03 од 14.11.2003 година во корист на заложниот доверител СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје за обезбедување на парично побарување во износ од 7.000.000,00 денари. (31675)

Заложниот должник Друштвото за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип за обезбедување на парично побарување на заложниот доверител Охридска Банка АД Охрид настанат по основ на Договор за краткорочен кредит бр. 07-6706/1 од 03.11.2003 година во вредност од 3.368.442 денари, како предмет на заложно право-хипотека од прв ред заложува недвижност во негова исклучива сопственост и тоа: деловен објект - Месара во приземјето на зградата на ул. "Христијан Карпош" бб, Штип, како посебен дел од зградата, дел од КП бр. 6761/1 ПЛ 4277 КО Штип 2, во површина од 45,36 м², за што е склучен нотарски акт Договор за залог на недвижност - хипотека со својство на извршна исправа ОДУ бр. 162/03 од 18.11.2003 година пред нотарот Соња Катранска - Кимова од Штип. (31676)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште и тоа: кп 1247 план 7, скица 21, в.м. "Буковец" култура нива, класа 4, површина 952 м², евидентиран во Поседовен лист број 140 за КО Плетвар на име Сарагиноска Атанасова Вера род. Трајкоска од Прилеп, ул. "Кеј 4 ти Јули" бр. 6. Купопродажната цена на недвижниот имот изнесува 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (31679)

Се продава земјоделско земјиште : КО Манастирец, КП бр. 162, дел 2, план 001, скица 010, место викано "Село" култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 522 м² сопственост на Јелица Јовановска од Пепелиште, Неготино, евидентирано во Имотен лист бр. 348 издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за прмер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарчиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (31683)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 4, на КП бр. 1612 во м.в. "Сарика" во површина од 1044 м², заведена во Имотен лист бр. 24088 К.О. Прилеп, сопственост на Колески Јосе од Прилеп, со живеалиште во Прилеп, на ул. "Перо Топчев" бр. 10, за цена од 250 ЕВРА, во денарска противвредност 15.250,00 денари.

Се повикуваат соседите кои граничат со погорена-ведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, на ул. "Сотка Горѓоски" бб, Прилеп. (31713)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Иво Серафимовски од Тетово, под ОДУ број 488/03 од 13.11.2003 година, склучен меѓу Тетовска банка а.д. Тетово, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 14, во Тетово, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ТИМ НОКАЧ" ДООЕЛ експорт-импорт с. М. Речица, со седиште во с. М. Речица, како заложен должник, засновано е заложно право-регистрациран залог од прв ред врз подвижни предмети на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар. (31747)

Над недвижниот имот: дел од Фабрика за сијалици - магацин во површина од 1089,28 м² и нето површина од 1044 м², со право на користење на дворно место во м.в. "Монопол" на КП бр. 1024/1 за КО Штип 1, сопственост на ДПТУ АСТЕКС ДООЕЛ Штип, е заснован залог со договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под ОДУ 273/03 од 14.11.2003 година во корист на заложниот доверител СИЛЕКС БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 3.000.000,00 денари. (31840)

Над недвижниот имот: 71/1000 идеални делови од објект и 80/1000 идеални делови од право на користење на градежно земјиште, двор во м.в. "Монопол" на КП 988/1 за КО Штип 1, сопственост на МК Модена ДООЕЛ Штип, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 282/03 од 21.11.2003 година во корист на заложниот доверител КО-МЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување на износ од 593.000,00 ЕУР. (31842)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1927554 издаден од СВР-Скопје на име Рамани Хамит, с. Дворце, Скопје. (31200)

Пасош бр. 1843840 на име Давитков Илија, с. Соколарци, Кочани. (31219)

Пасош бр. 1797674 на име Али Сулејманоски, с. Канатларци, Прилеп. (31220)

Пасош бр. 919459 на име Петровска Ленче, с. Пирава, Валандово. (31221)

Пасош бр. 1734476 издаден од СВР-Скопје на име Николовски Игор, ул. "Науум Чакаров" бр. 42-а, Скопје. (31276)

Пасош бр. 1956452/03 издаден од СВР-Скопје на име Постол Митре, Албанија. (31276)

Пасош бр. 1707527 издаден од СВР-Скопје на име Азми Сулејман, ул. "Халим Халимич" бр. 22, Скопје. (31289)

Пасош бр. 1171667/98 издаден од СВР-Скопје на име Ресуљ Рамети, с. Рашче, Скопје. (31289)

Пасош бр. 0621654 издаден од СВР-Скопје на име Алили Ганимет, ул. "Места" бр. 31, Скопје. (31290)

Пасош бр. 952408 издаден од СВР-Скопје на име Аница Тасковска, ул. "Студеничанска" бр. 37 с. Драчево, Скопје. (31304)

Пасош бр. 1352964/00 издаден од СВР-Скопје на име Неџат Шемо, с.Арачиново, ул. "8" бр.9, Скопје. (31304)

Пасош бр. 704257/95 издаден од СВР-Скопје на име Томиќ Петруна, ул. "С. Михајлов" бр. 4/11, Скопје. (31304)

Пасош бр. 1351305 издаден од СВР-Тетово на име Салијл Љуљзим, ул. "183" бб, Тетово. (31371)

Пасош бр. 1969474 на име Коцевска Вера, ул. "Цане Илиески" бр. 12, Прилеп. (31446)

Пасош бр. 1149742 на име Демиров Мефаил, ул. "Радански пат" бр. 181, Штип. (31447)

Пасош бр. 1135160 издаден од СВР-Скопје на име Ангеловски Радован, Скопје. (31451)

Пасош бр. 0262252 на име Клења Зини, ул. "Цар Самоил" бр. 26, Битола. (31153)

Пасош бр. 1521894 издаден од СВР-Гевгелија на име Попов Кирил, ул. "Изворска" бр. 91, Богданци. (31451)

Пасош бр. 0075727 на име Буловски Рубенс, ул. "Ј. Сандански" бр. 191, Охрид. (4406/02)

Пасош бр. 1737616 на име Ристеска Фана, ул. "Прилепска" бр. 78/31, Битола. (30495)

Пасош бр. 1805878/02 издаден од СВР-Скопје на име Дехран Хасан, ул. "Славеј Планина" бр. 143, Скопје. (31451)

Пасош бр. 1561409/01 на име Села Линдита, с. Ливада, Струга. (31461)

Пасош бр. 173277/02 издаден од СВР-Гостивар на име Кочи Алтен, ул. "Браќа Блажевски" бр. 27, Гостивар. (31461)

Пасош бр. 1492928/00 на име Села Шклџим, с. Ливада, Струга. (31463)

Пасош бр. 1627266 на име Финдо Мустафа, Дебар. (31463)

Пасош бр. 1684891/02 на име Кушкинска Даринка, Берово. (31484)

Пасош бр. 1516541 издаден од СВР-Скопје на име Анита Бошкова, ул. "Р. Жинзифов" бр. 36, Скопје. (31484)

Пасош бр. 0728568 издаден од СВР-Прилеп на име Ивческа Ленче, ул. "Точила" Д. 3 1/24, Прилеп. (31493)

Пасош бр. 1690206 издаден од СВР-Прилеп на име Ивческа Ана, ул. "Точила" Д. 3 1/24, Прилеп. (31493)

Пасош бр. 1690205 издаден од СВР-Прилеп на име Ивческа Мила, ул. "Точила" Д. 3 1/24, Прилеп. (31493)

Пасош бр. 605578/95 издаден од СВР-Скопје на име Сабит Демири, ул. "Ј. Шурна" бр. 7, Скопје. (31531)

Пасош бр. 958268/97 издаден од СВР-Гостивар на име Цафер Касем, с. Градец, Гостивар. (31531)

Пасош бр. 1711528 издаден од СВР-Скопје на име Ајдини Имер, ул. "374" бр. 3, Скопје. (31568)

Пасош бр. 1604123/01 издаден од СВР-Скопје на име Алија Садик, ул. "Р. Бурчевик" бр. 75, Скопје. (31568)

Пасош бр. 1004603/97 издаден од СВР-Скопје на име Тасева Ресинка, ул. "Балзакова" бр. 14, Скопје. (31568)

Пасош бр. 1705579/02 издаден од СВР-Тетово на име Јусуфи Цеваир, с. Пирок, Тетово. (31688)

Пасош бр. 1734266/02 издаден од СВР-Скопје на име Андон Петре, с. Г. Горица, Албанија. (31697)

Пасош бр. 1841923/03 издаден од СВР-Гостивар на име Сулејмани Арбен, с. Здуње, Гостивар. (31726)

Пасош бр. 1710905/02 издаден од СВР-Скопје на име Насте Наташа, Подградец. (31740)

Пасош бр. 1883100/03 издаден од Амбасада Берн на име Сабета Мамути, ул. "15-ти Мај" бр. 30, Куманово. (31745)

Пасош бр. 1667304/02 издаден од СВР-Тетово на име Хидајети Иљми, с. Цепчиште, Тетово. (31745)

Чекови од тековна сметка бр. 8538-37 од бр. 00000-04005147 до бр. 0000004005153 издадени од КИБ АД Куманово на име Станојковска Слоботка, ул. "Иго Тричко" бр. 33, Куманово. (31205)

Чекови од тековна сметка бр. 73819/66 со бр. 6023-337, 6023338 и бр. 6023349 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мацевик Мирјанка, Скопје. (31295)

Чекови од тековна сметка бр. 11552088 со бр. 803051 и бр. 654956 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ончева Силвана, Скопје. (31295)

Чекови од тековна сметка бр. 16382682 од бр. 1437-133 до бр. 1437137 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоров Душан, Скопје. (31326)

Чекови од тековна сметка бр. 6394936 од бр. 00080-07159864 до бр. 0008007159867 на име Филип Гаврилоски, ул. "204" бр. 24, Гостивар. (31460)

Чекови од тековна сметка бр. 4929190 со бр. 75647 и бр. 75648 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветановски Ивица, Скопје. (31465)

Чекови од тековна сметка бр. 12898/53 од бр. 274515 до бр. 274519 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Александар Пушевски, Скопје. (31465)

Чекови од тековна сметка бр. 11369444 со бр. 6427-248 и бр. 6427249 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Брајановски Благоје, Скопје. (31654)

Чек од тековна сметка бр. 11532995 со бр. 0031000-150011 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Асановска Нафија, Скопје. (31654)

Чекови од тековна сметка бр. 10929-28 со бр. 1722705 и бр. 1722706 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Перо Петровски, Скопје. (31655)

Чекови од тековна сметка бр. 14988196 од бр. 6596033 до бр. 6596041 и бр. 6596031 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Поповски Среќко, Скопје. (31655)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 73/03 за чекови од тековна сметка бр. 14814543 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Давчева Виолета, Скопје, се сторнира. (31471)

Работна книшка на име Димовски Томислав, Скопје. (31471)

Работна книшка на име Димовски Славе, Скопје. (31471)

Работна книшка на име Шишков Мите, ул. "С. Милајлов" Л. 5, стан 23, Гевгелија. (31204)

Работна книшка на име Величковска Валентина, Крива Паланка. (31210)

Работна книшка на име Николова Славица, ул. "АСНОМ" бр. 19, Штип. (31213)

Работна книшка на име Марјан Терзиоски, Мак. Брод. (31215)

Работна книшка на име Неби Синани, с. Каменјане, Тетово. (31217)

Работна книшка на име Коцев Ванчо, Струмица. (31217)

Работна книшка на име Настевски Александар, Скопје. (31224)

Работна книшка на име Милан Богдановски, Скопје. (31224)

Работна книшка на име Лидита Авзиу, Куманово. (31224)

Работна книшка на име Роберт Сефери, Скопје. (31224)

Работна книшка на име Сашо Димовски, Скопје. (31224)

Работна книшка на име Ернест Винклер, Скопје. (31224)

Работна книшка на име Марковиќ Зорица, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 23/1, Битола. (31416)

Работна книшка на име Анастасова Фросина, ул. "Сутјеска" бр. 3/1, Велес. (31422)

Работна книшка на име Трајкоска Елизабета, ул. "Д. Алексоски" бр. 17, Прилеп. (31424)

Работна книшка на име Алексоска Даниела, Прилеп. (31424)

Работна книшка на име Ристески Димче, кеј. "9-ти Септември" бр. 65, Прилеп. (31427)

Работна книшка на име Мирчевска Ѓургина, ул. "Питу Гули" бр. 7, Велес. (31431)

Работна книшка на име Сакибе Јусуфи, Гостивар. (31431)

Работна книшка на име Лазаревски Доне, Скопје. (31431)

Работна книшка на име Сулчевска Рамизе, Ресен. (31431)

Работна книшка на име Михајловски Миле, Скопје. (31431)

Работна книшка на име Салмани Тасим, с. Дебреше, Гостивар. (31467)

Работна книшка на име Димитровски Марјан, с. Драгобаште, Винаца. (31468)

Работна книшка на име Ѓореска Билјана, Прилеп. (31472)

Работна книшка на име Самет Керими, с. Опае, Куманово. (31472)

Работна книшка на име Пауновиќ Александра, Скопје. (31480)

Работна книшка на име Трифун Хади Јанев, Скопје. (31480)

Работна книшка на име Часлав Алексовски, Скопје. (31480)

Работна книшка на име Андреевски Љубин, ул. "Цар Самоил" бр. 33, Битола. (31637)

Работна книшка на име Чагорски Целе, с. Могила, Битола. (31639)

Работна книшка на име Црвенкоски Трајан, ул. "Д. Војвода" бр. 96, Охрид. (31641)

Работна книшка на име Селманов Сеад, Велес. (31641)

Работна книшка на име Михајловска Бети, Делчево. (31641)

Работна книшка на име Цветањовски Санде, Скопје.
 Работна книшка на име Дејан Гошев, Скопје.
 Работна книшка на име Марина Гошева, Скопје.
 Работна книшка на име Јован Антошки, с. Сарај, Скопје. (31730)
 Работна книшка на име Нафиљ Адеми, с. Сарај, Скопје.
 Воена книшка на име Тасевски Јордан, Скопје.
 Воена книшка на име Филиповски Димитар, Скопје.
 Воена книшка на име Шошевски Горан, Скопје.
 Воена книшка на име Ислами Рафет, с. Палиград, Скопје. (31636)
 Свидетелство на име Мустафи Кефајет, ул. "В. Назор" бр. 24, Куманово. (31202)
 Свидетелство од 8 одделение на име Илиева Виолета, с. Дорфулија, Св. Николе. (31203)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од економско училиште на име Величковиќ Зоран, ул. "АВНОЈ" бр. 157, Куманово. (31211)
 Свидетелство на име Стојановски Блаже, Кавадарци.
 Свидетелство за положен завршен испит издадено од "Р. У. Кочо Рацин"-Скопје на име Боројевиќ Душко, Скопје. (31278)
 Свидетелство за завршено средно образование на име Ристов Славе, Радовиш. (31299)
 Свидетелство за завршено средно образование на име Мазнејкова Јасминка, Струмица. (31300)
 Свидетелство од 8 одделение на име Габриела Ефремова, с. Пекљани, Винаца. (31418)
 Свидетелство на име Топличанец Трајанка, ул. "П. Темелкоски" бр. 55, Прилеп. (31426)
 Свидетелство на име Ставров Лазе, Кавадарци.
 Свидетелство на име Трипчев Блаже, Велес. (31429)
 Свидетелство на име Салоски Ибраим, Велес.
 Свидетелство на име Аљији Мурат, Куманово.
 Свидетелство од 4 година на име Гелева Донка, ул. "Сутјеска" бр. 31, Штип. (31438)
 Свидетелство на име Илиоски Илија, ул. "Пиринска" бр. 77, Гевгелија. (31439)
 Свидетелство на име Абдурамани Емин, с. Гермо, Тетово. (31441)
 Свидетелство на име Фејзулахи Рехмер, с. Гермо, Тетово. (31442)
 Свидетелство за 4 година и диплома на име Адем Адеми, Струга. (31454)
 Свидетелство за 8 одделение на име Измит Емини, Слупчане, Куманово. (31464)
 Свидетелство од 8 одделение на име Героски Виктор, с. Пашино Рувци, Прилеп. (31470)
 Свидетелство од 8 одделение на име Салтирова Гордана, с. Чардаклија, Штип. (31476)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев" на име Гелева Донка, ул. "Сутјеска" бр. 31, Штип. (31477)
 Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од ДСУТУ "Лазар Танев"-Скопје на име Пауновиќ Александра, Скопје. (31481)
 Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Иванов Панче, ул. "Л. Андонов" бр. 2/1/3, Кочани. (31485)
 Свидетелство за завршено средно образование издадено од економското училиште "Борис Кидрич"-Скопје на име Јовановски Драги, Скопје.
 Свидетелство од 4 одделение на име Дурмишов Рустем, ул. "Сутјеска" бр. 39, Штип. (31640)
 Свидетелство на име Иванов Спасо, ул. "Ш. Шаин" бр. 24, Кочани. (31650)
 Свидетелство од 8 одделение на име Стаменкоски Миле, с. Горно Село, Прилеп. (31651)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Телефејус"-Скопје на име Џенгис Сулејман, Скопје.
 Индекс бр. 9215 издаден од факултетот за туризам и угостителство-Охрид на име Савовски Дарко, Скопје.
 Индекс бр. 15264 издаден од Филолошки факултет - Скопје на име Мојсовска Христина, Скопје.
 Диплома на име Вангелов Игор, Кочани. (31212)

Диплома издадена од ДЕТУ "Михајло Пупин"-Скопје на име Кермичиев Никола, Скопје. (31281)
 Диплома издадена од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Весна Давитковска, Скопје.
 Диплома на име Паунова Мирјана, ул. "3-та МУБ" бр. 22, Кратово. (31417)
 Диплома на име Митревски Владо, ул. "В. Влаховиќ" бр. 8, Велес. (31421)
 Диплома на име Шуманов Димитар Ленче, Кочани.
 Диплома издадена од УСО "Никола Карев"-Скопје на име Александра Стојановска, Скопје.
 Диплома на име Евгеноски Гоце, Тетово. (31643)
 Воена легитимација бр. 001742 на име Илиевски Божидар, Скопје. (31473)
 Здравствена легитимација на име Невена Ванчевска, ул. "П. Милевски" бр. 53, Велес. (31419)
 Здравствена легитимација на име Мечкарова Цвета, ул. "Лазо Трпков" бр. 12, Велес. (31420)
 Здравствена легитимација на име Јованов Трајче, ул. "А. Шурков" бр. 12/3-12, Велес. (31423)
 Здравствена легитимација на име Јанкуловска Вера, ул. "Богомилска" бр. 67, Охрид. (31432)
 Здравствена легитимација на име Аслимоски Никола, Охрид. (31433)
 Здравствена легитимација бр. 215-236721-01 на име Маркоски Миле, ул. "Д. Војвода" бр. 1, Охрид.
 Здравствена легитимација на име Димитар Јаков, с. Пишица, Пробиштип. (31436)
 Здравствена легитимација на име Тони Адраманов, ул. "Ј. Стојанов" бр. 20, Пробиштип. (31474)
 Здравствена легитимација 215-17493-0 на име Спироски Димче, ул. "Р. Новичиќ" бр. 96, Охрид.
 Уверение бр. 5695 на име Митевска Јасмина, ул. "Др. Стопарев" бр. 58, Куманово. (31652)
 Девизна штедна книшка бр. 02-301-038285-5 на име Верка Величковска, ул. "Братство и единство" бр. 32, Куманово. (31646)
 Даночна картичка бр. 4026000117556 издадена од Управа за јавни приходи на име ТУТП АРИЈАН И ДР. АФН, Струга. (31222)
 Даночна картичка бр. 4030990120235 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Реекспорт ДООЕЛ, Скопје. (31361)
 Даночна картичка бр. 4030002446295 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име АЛ ГО БО ДООЕЛ, Скопје. (31365)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Такашманова Камелија, Гевгелија.
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име РАДОТЕКС, Владимир Радев, Штип.
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ГУТ БОЦОМИ, ул. "ЈНА" бр. 153, Струга.
 Даночна картичка бр. 403000395995 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Таорска Клисура", Скопје. (31512)
 Даночна картичка бр. 5030998189084 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Костен ТП, Скопје. (31513)
 Даночна картичка бр. 4030999365656 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Бони - М, Скопје. (31530)
 Даночна картичка бр. 4030993193195 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име ИВКОМ ДОО, Скопје. (31576)
 Даночна картичка бр. 4030993190021 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Економско правно биро - Б С, Скопје. (31602)
 Даночна картичка бр. 4030002434912 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Мак нет, Скопје. (31634)
 Даночна картичка бр. 4030999383859 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Ди-си Милк, Скопје. (31660)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 14 став 1 и од член 16-32 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03, Комисијата за јавни набавки на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е осигурување на имот на Владата на Република Македонија, за деловната 2004 година, и тоа:

А. Градежни објекти и целокупната опрема во објектите, на цела територија на Република Македонија, според Спецификација, од опасности од пожар и некои други опасности;

Б. Моторни возила (потполно каско осигурување, со франшиза од 510 евра во секоја штета, со и без вклучен ризик кражба, противправно одземање на возилото и разбојништво); осигурување на багаж и додатна опрема и осигурување на лица од последици од несреќен случај;

В. Компјутерска опрема од пожар и други опасности; и

Г. Пари и вредносни бонови во метална каса и транспорт на пари, од провална кражба и разбојништво.

1.3. Спецификациите, понудувачите можат да ги подигнат од Службата секој работен ден од 11-14 часот, без надомест.

Набавката е делива - осигурувањето може да се подели на повеќе понудувачи во зависност од предметот на осигурувањето.

Со најповолниот понудувач ќе се склучи годишен договор.

1.4. Осигурувањето треба да се изврши согласно Законот за осигурување и други прописи кои ја регулираат оваа материја во Република Македонија и со меѓународните прописи кои се прифатени во Република Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни лица регистрирани за вршење на осигурителна дејност.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи обемот на покритие на осигурувањето, со наброени ризици (за возилата да се наведе која територија ја покрива осигурувањето, висината на доплатокот за територии кои не се покриени, и процентот на сопственото учество во случај на кражба и др.).

2.3. Понудата треба да ги содржи висината на стапките за осигурување на објектите, на компјутерската опрема и на возила (со и без вклучен ризик кражба), изразена во проценти и вкупната премија поделено по предмет на осигурување.

2.4. Бонификации - попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање на премијата.

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на исплата на штетите.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или фотокопии заверено кај нотар, за економската и финансиската способност на понудувачот.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

Наведените документи треба да се во оригинал или заверени кај нотар и да не се постари од 6 месеци.

3.5. Понудувачот треба да го достави актот за основање на Друштвото и Решение за упис во Трговскиот регистар.

3.6. Понудувачот треба да достави дозвола за основање и работа на Друштвото за осигурување, согласно член 13 од Законот за осигурување.

3.7. Понудувачот треба да достави референца на Компанијата.

3.8. Со понудата понудувачите треба да достават валидна банкарска гаранција на износ од 400.000,00 денари, во смисла на член 55 од Законот за јавни набавки.

3.9. Понудувачот треба да достави писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Висина на премија | 60 поени; |
| - Обем на покритие на осигурувањето | 20 поени; |
| - Рок и начин на плаќање на премијата | 10 поени; |
| - Рок на исплата на штетите | 10 поени. |

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во весниците „Утрински весник“, „Дневник“, „Македонија денес“ и „Службен весник на РМ“, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб, Скопје - Комисија за јавни набавки.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.12.2003 година, во 11 часот во просториите на Службата, ул. „Железничка“ бб барака бр. 4, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат во Службата на телефон 3123-238.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 2, 11 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки при Проектот „Програма за наводнување на јужната долина на Вардар“ при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
ГЛАВНИ ПРОЕКТИ, ПРИПРЕМАЊЕ НА ТЕНДЕР-
СКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН
НАДЗОР СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: Програма за наводнување на јужната долина на Вардар.

1.2. Предмет на набавка - изработка на:

а) Главни проекти и подготовка на тендерска документација за изградба на системи за наводнување.

б) Вршење стручен надзор при изведба на работите за:

1. Систем Миравци и Удово.

2. Систем Негорци / Прдејци и Паљурци.

1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на работите е даден во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.5. Право на учество имаат сите правни лица регистрирани за ваков вид на работи, чие седиште е во Република Македонија.

1.6. Понудувачите смеат да достават понуди само за еден од предложените два системи (1) или (2).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за:

а) Изработка на главни проекти и подготовка на тендерска документација за изградба на системи за наводнување.

б) Вршење стручен надзор при изведба на работите за:

1. Систем Миравци и Удово.

2. Систем Негорци / Прдејци и Паљурци.

2.2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат без надомест, во просториите на Единицата за имплементација на проектот (ЕИП), Програма за наводнување на јужната долина на Вардар ул. „Јосиф Јосифовски“ (барака), 1480, Гевгелија, секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот, во времетраењето на јавниот повик.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата треба да содржи назив, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени согласно тендерската документација, изразено во денари, посебно за делот проектирање, посебно за делот надзор, според прилогот 6.3. и 6.4. од тендерската документација, потпишани и оверени од понудувачот.

3.3. Рокот на важност на понудата е 6 (шест) месеци.

3.4. Рокот на услугите за проектирање е 6 (шест) месеци, а на делот за надзор 30 (триесет) месеци.

3.5. Начин на плаќање, според прилогот 6.5. од тендерската документација.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документ за бонитет од Централниот регистар.

4.2. Извод од регистрација на фирмата за вршење на дејноста.

4.3. Писмена изјава дека понудувачот не е под стечај, или е отворена ликвидациона постапка.

4.4. Писмен доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста.

4.5. Потврда од УЈП за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.6. За здружени понудувачи потребно е да се достави комплетна документација (од 4.1. до 4.5.) за секој поединечно.

4.7. Банкова гаранција во висина од 10,00% од вкупната понудена сума.

Документите наведени во точка 4, треба да бидат во оригинал или копија заверена на нотар, и да не бидат постари од 6 (шест) месеци.

5. ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Референтна листа на изведени проекти или проекти на кој има работено во последните три години.

5.2. Список на техничка опременост на Понудувачот (опрема, возила, и др.) потребни за извршување на набавката.

5.3. Список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите со нивното С.В. за квалификација, работно искуство и искуство во вршење на надзор (изведуваче) на работи предмет на барањето.

5.4. За учесници - експерти кои не се во постојан работен однос кај понудувачот да се достави писмена изјава за нивна согласност за учество и дека истите учествуваат со еден понудувач.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

6.1. Оценувањето на понудите ќе се врши според критериумите од KfW и тоа:

- Технички предлог;

- Финансиски предлог.

6.2. Од техничкиот предлог ќе се оценува:

- концепт и методологија 20 поени,

- искуство на компанијата 30 поени,

- квалификации на предложениот персонал 50 поени.

6.3. На денот на отворањето, ќе се отвораат само техничките предлози.

6.4. Нема да се отвораат финансиските предлози на понудувачите кои ќе освојат помалку од 75 поени, и нивните документи ќе бидат вратени на понудувачот.

6.5. При оценувањето техничкиот предлог ќе учествува со 70% а финансискиот предлог ќе учествува со 30% за финалниот избор.

7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

7.1. Понудувачите мора да поднесат вкупно 4 (четири) примероци на предлозите, од кои секој содржи технички и финансиски предлог како што следува:

- еден примерок со назнака „оригинал“ на македонски јазик (ЕИП),

- еден примерок со назнака „оригинал“ на англиски јазик (ЕИП),

- еден примерок со назнака „копија“ на македонски јазик (ЕИП),

- еден примерок со назнака „оригинал“ на англиски јазик (KfW).

7.2. Секој од документите треба да биде поднесен до ЕИП и KfW.

Понудите треба да бидат поднесени на адресите наведени во точка 7.3. во запечатен плик, во кој ќе бидат два затворени и запечатени плика. На надворешниот плик, во горниот лев агол треба да стои „не отворај“.

Надворешниот плик не треба да содржи никаква друга ознака која го открива идентитетот на понудувачот.

Во понудата испратена до ЕИП првиот внатрешен плик треба да носи ознака „технички предлог“ и треба да содржи:

а) Две „оригинални“ верзии на „техничкиот предлог“ (една на македонски и една на англиски јазик.

б) Една „копија“ од „техничкиот предлог“ на македонски јазик.

в) Документите како што се наведени во поглавјата 4 и 5 од овој оглас.

Вториот внатрешен плик треба да носи ознака „финансиски предлог“ и треба да содржи:

а) Две „оригинални“ верзии на „финансискиот предлог“ (една на македонски и една на англиски јазик.

б) Една „копија“ од „финансискиот предлог“ на македонски јазик.

Во понудата која треба да биде испратена до KfW првиот внатрешен плик треба да носи ознака „технички предлог“ и треба да содржи:

а) Една верзија на „оригиналот“ од „техничкиот предлог“ на англиски јазик.

б) Документите назначени во поглавјата 4 и 5 од овој оглас.

Вториот внатрешен плик од понудата која треба да се испрати до KfW треба да носи ознака „финансиски предлог“ и треба да содржи:

а) Една верзија на „оригиналот“ на „финансискиот предлог“ на англиски јазик.

Само техничките предлози ќе бидат отворени на денот на отворањето. Финансиските предлози ќе останат запечатени се додека не биде завршено оценувањето на техничките предлози.

7.3. Понудите кои треба да се достават до ЕИП треба да бидат доставени по пошта или на рака на следнава адреса: Директор на Единицата за имплементација на проектот, Програма за наводнување на јужната долина на Вардар, ул. „Јосиф Јосифовски“ (барака), 1480, Гевгелија. Телефон 034 218-575. Факс 034 218-576.

Понудата за KfW треба да биде испратена на денот на поднесувањето на следната адреса: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Abteilung L1a/4, Attention Dr. Markus Stewen, Postfach 11 11 41, 60046 Frankfurt am Main, Germany.

8. РОКОВИ

8.1. Отворениот повик трае до 15.01.2004 година.

8.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.01.2004 година, во 12,00 часот, во просториите на Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во Гевгелија, ул. „Јосиф Јосифовски“ (барака), во присуство на овластените претставници на понудувачите.

8.3. Отворањето на понудите ќе се изврши согласно директивите за набавка при финансиската соработка со земјите во развој на KfW.

8.4. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Фондот за осигурување на депозити Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.2 ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Фонд за осигурување на депозити Скопје, со седиште на ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 3/4 Скопје.

1.2. Предмет на набавка: деловен простор со површина од 280-380м² во централно градско подрачје.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите физички и правни лица на Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Назив и адреса на понудувачот.

2.2. Адреса, површина и цена на деловниот простор.

2.3. Рок за вселивост во деловниот простор.

2.4. Доказ за техничка исправност на деловниот простор, согласно стандардите во Република Македонија.

2.5. Рок и начин на плаќање.

2.6. Рок на важност на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Доказ за сопственост на деловниот простор.

3.2. Доказ дека деловниот простор не е под хипотека и во врска со него не се води судски спор.

3.3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3.4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност- забрана за вршење на дејност.

3.5. Потврда за бонитет од Централен регистар.

3.5. Потврда од УЈП за платени даноци и други јавни давачки.

3.6. Потврда за платени комуналии.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена-40 бодови;

4.2. Локација-25 бодови;

4.3. Функционалност-15 бодови;

4.4. Естетски и технички карактеристики-10 бодови;

4.5. Рок на плаќање-10 бодови.

5. РОК И НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудата: 15 дена од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во средствата за јавно информирање и во "Службен весник на Република Македонија".

5.2. Рок на важност на понудата: најмалку 60 дена од денот на нејзиното отворање.

5.3. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки. Понудувачот заедно со понудата треба да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата. Ако гаранцијата се прилага во вид на депозит, истиот се уплатува на жиро сметката 100000000065035 на Фондот за осигурување на депозити Скопје, депонент во Народна банка на Република Македонија. Приложената банкарска гаранција од понудувачот во висина од 5% од вредноста на понудата треба да биде со важност од најмалку 60 дена од денот на отворањето на понудата.

5.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци, како и оние кај кои цените не се искажани во денари ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

5.5. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават овластување од понудувачот за учество на јавен повик, во согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5.7. Понудата и другата документација се доставуваат во просториите на Фондот за осигурување на депозити Скопје, со седиште на ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 3/4 Скопје.

5.8. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 17.12.2003 година во 12 часот во просториите на Фондот за осигурување на депозити Скопје на ул. „Кеј 13 Ноември“ кула 3/4 Скопје.

5.9. Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 3128-324 или 3128-457.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки-пречистениот текст („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на апарат за сечење и коагулација за отворени и лапароскопски хируршки операции со пропратен потрошен материјал како во тендерската документација-2 комада, потребни за Клиниката за дигестивна хирургија и Клиниката за гинекологија и акушерство.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите за отворен повик од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02-пречистен текст).

1.4. Тендерската документација може да се подигне во главната архива на Клиничкиот центар Скопје.

1.4. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за ваков вид на набавка.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: цена изразена во денари, со пресметан ДДВ, ф-ко КЦС, со сите давачки,

- документ изјава каде ќе стои дека плаќањето ќе биде по испораката со пуштање во функција на апаратот на 6 еднакви месечни рати,
- документ изјава каде ќе стои дека рокот на испорака ќе биде 3 недели од потпишување на договорот,
- гаранција со наведен гарантен рок,
- сервис во и вон гарантен рок,
- да се даде на увид писмена гаранција за конкретниот предмет на набавка од производителот со референтна листа за застапеност на апаратот,
- сертификат за квалитет според европски стандарди,
- проспектен материјал,
- задолжително да ги исполнува условите кои се наведени во тендерската документација,
- рок на важност на понудата.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот (комплетна, со сите прилози), во согласност со Законот за трговски друштва-копија,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите од алинеите 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 19.12.2003 година, во 11 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- квалитет 60 дена,
- цена 40 бода.

6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 19.12.2003 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 19.12.2003 година во 11 часот, во управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предмет писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 3147-639 и 3147-954.

ЈЗО Клинички центар Скопје

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела Вода, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.01/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Општина Кисела Вода-Скопје, ул. "Првوماјска" бб.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01/03 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на Општина Кисела Вода за 2004 година:

а) Проектирање сообраќајници, тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта, зелени површини и други јавни површини; инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална, примарна и секундарна мрежа), топлификациона мрежа, јавно осветлување, НН електрична мрежа и јавни зелени површини;

б) Реконструкција, санација и изградба на јавни површини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, пешачки патеки, спортски и детски игралишта, зелени површини и други јавни површини (изработени од асфалт, бетон, павер елементи и други материјали);

в) Реконструкција и изградба инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) и топлификациона примарна и секундарна мрежа;

г) Изградба на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа;

д) Изградба и реконструкција на јавни зелени површини;

ѓ) одржување на јавното осветлување;

е) набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради);

з) изработување на урбанистички планови за подрачјето на Општина Кисела Вода.

с) вршење на ревизија на урбанистички планови и

и) вршење стручен, квалитативен и квантитативен надзор над изградба на објекти од комуналната инфраструктура.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 33 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Општина Кисела Вода има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (поз. а; поз.б; поз. в; поз. г; поз.д; поз.ф; поз. е; поз.ж; поз.з; поз.с и поз.и).

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Кисела Вода, Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улиците во населените места, сервисните и станбените улици, Програмата за донесување урбанистички планови и Програмата за јавно осветлување на Општина Кисела Вода, сите за 2004 година, според динамиката утврдена од набавувачот - Општина Кисела Вода.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 38 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката (квалификација, број и менаџерска способност);
- документ за економско-финансиски бонитет;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски (лиценца).

- документ за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови.

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува за видот на работата (поз. а; поз.б; поз.в; поз.г; поз. д; поз.ф; поз. е; поз.ж; поз.з) од предметот на набавка за која понудувачите даваат своја понуда.

Документот за издадено овластување за изработување на урбанистички планови, се однесува на точка "з".

Документот за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови се однесува на точка "с".

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

Потребните документи се поднесуваат заверени кај нотар или во оригинал.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во средствата за информирање и во "Службен весник на РМ".

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Општина Кисела Вода-Скопје, ул. Првوماјска бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон: 2779-069-локал 107, Општина Кисела Вода.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-9851 ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач: ЈП Комунална хигиена Скопје.

- Предмет на набавка:

Четири специјални возила за подигање и транспортирање на комунален отпад од пластични канти од 120 литри.

- Утоварот на комуналниот отпад да биде со механизам за автоматска работа (Целер) - истоварот на комуналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 1,40 м' и со вградени стабилизатори - максимална ширина вклучувајќи ја и надградбата 170 мм,

- капацитетот на надградбата до 4,4 м³,

- шасија со две осовини,

- нето носивост до 1.500 кг,

- максимална должина на шасија

со надградба 4.500 мм,

- еуро дизел четирицилиндричен мотор

со снага до 48 КВ,

- возилото да биде опремено со соодветна сигнализација за комунални возила.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Податоци на понудувачот (содржана во Законот за јавни набавки) цени на понудата во денари, начин и услови на плаќање и рок на испорака.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Цена на возилото | 40 бода; |
| 2. Услови на плаќање | 40 бода; |
| 3. Технички карактеристики-квалитети | 15 бода; |
| 4. Рок на испорака | 5 бода. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во рок од 15 дена од последната објава во средствата за информирање, да ја достават комплет бараната документација за учество до Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. "Лазар Личеновски" бб, но најдоцна до денот на отворањето на понудите.

- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 25.12.2003 година во 12,00 часот во деловните простории на ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. "Лазар Личеновски" бб, (барака број 6).

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач има право да учествува само со една понуда. Се она што не е наведено во понудата, ќе се регулира согласно Законот за јавни набавки, а за терминот на отворање на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Дополнителни информации може да се добијат на тел. 3118-525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хигиена Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хигиена Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-9852 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на барањето на ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. "126" бр. 40.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за контрола односно мониторинг на емисија на отпадни гасови од депонија за цврст и комунален отпад "Дрисла" Скопје и

- мониторинг на емисија на отпадни гасови од печката (инженераторот) за spalување на медицински отпад.

3. Вршењето на контролата на испитувањето, анализите на излезните гасови, обемот, ќе се усогласат согласно стандардите кои важат за ваквиот начин на испитување.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

5. Право на учество имаат сите физички и правни лица, регистрирани за ваков вид работа чие седиште е во РМ.

6. Набавката не е делива.

Содржина на понудата:

- име и адреса на понудувачот,

- понудата треба да содржи цени, нето и вкупни цени со ДДВ месечно за континуирано вршење на мониторингот за двата локалитета (депонија и инженераторот) потпишано и заверено од овластено лице, начин и рок на плаќање.

Понудувачот треба да ја достави следната придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста на понудувачот,

- документ за бонитет од Централен регистар на РМ,

- потврда од надлежен суд дека над понудувачот не е отворен стечај,

- потврда од надлежен суд дека понудувачот нема изречено мерка за забрана за вршење на дејноста, потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и придонеси и со други јавни давачки,

- документите да се доставуваат во оригинал или заверени од нотар но не постари од 6 месеци,

- референтна листа на понудувачот за досега вршен мониторинг на отпадни гасови.

Критериуми за избор на најповолен понудувач

1. Цена 50 бода;

2. Начин на плаќање 40 бода;

3. Технички квалитет 10 бода.

Доставување на понудата

- Понудата да се достави во еден оригинален примерок, односно согласно член 56 од Законот за јавни набавки (пречистен текст);

- Понудата се доставува на адреса ЈП Комунална хигиена Скопје, ул. "Лазар Личеноски" бб или преку архивата на ЈП најдоцна до денот на отворањето на понудите;

- Секој учесник може да достави само една понуда.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Отворањето на понудите ќе се изврши на 17.12.2003 година во 12,00 часот во деловната просторија на ЈП Комунална хигиена, ул. "Лазар Личеноски" бб (IV барака).

- Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изготвени според барањето на отворениот повик и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара со овој повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/03-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки при општина Радовиш, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003 ПО ТРЕТ ПАТ

1. Општи одредби

1.1. Нарачател: Општина Радовиш со седиште на бул. „А.Македонски“ бб.

1.2. Предмет на набавка: Изградба на фекален колектор на потег Отпад-Радовишка река.

1.3. Начин на спроведување на постапката за јавна набавка: Јавната набавка се спроведува со отворен повик со јавно отворање, согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

1.4. Понудувачи

Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице, кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.5. Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Цена на чинење на работите искажани во денари;

- Рок на извршување на работите;

- Начин и услови на плаќање;

- Гаранција;

- Рок и важност на понудата.

2.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);

- Извод од судската регистрација за вршење на дејност;

- Документ за издаден бонитет од Централен регистар на РМ;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од alineја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена од нотар и не смеат да бидат постари од шест месеци.

2.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната дополнителна документација:

- Референтна листа на досега реализирани работи за последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;

- Список со опис на кадровска екипираност (име, презиме и степен на стручна подготовка) како и доказ за нивната стручност (дипломи, сертификати и сл.);

- Список со техничка опрема и градежна механизација.

2.4. Странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач, доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, проспектен и друг вид на презентациски материјал, доколку располага со него.

3. Критериум за избор

Критериуми за најповолен понудувач се:

- цена 55 бода,

- рок на завршување на работите 10 бода,

- начин и услови на плаќање 10 бода,

- референтна листа на досега

реализирани работи 10 бода,

- кадровска и техничка опременост 10 бода,

- гарантен рок 5 бода.

4. Тендерска документација

4.1. Комплетната содржина на понудата е дефинирана во тендерската документација.

4.2. Понудувачите кои веќе имаат подигнато тендерска документација (по претходно барање на Отворениот повик), можат со истата повторно да дадат понуда без нова уплата.

4.3. Тендерската документација може да се подигне во просториите на набавувачот (Општина Радовиш) секој работен ден од 8,00 до 16,00 часот.

4.4. За тендерската документација се плаќа надомест од 1.000,00 денари на жиро сметка број 210051460970179, депонент Тутунска банка а.д. Скопје експозитура Радовиш, со назнака за кој јавен повик е уплатата. Учесниците во поништениот отворен повик не ја плаќаат тендерската документација.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудите да се достават во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки и тоа во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на отворениот повик. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која може да се идентификува понудувачот. Затворениот коверт треба да содржи уште два затворени, запечатени коверта од кои едниот, внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот, внатрешен коверт ја содржи придружната и до-

полнителната документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот. Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рокот на доставување на понудите треба до денот и часот на јавното отворање на понудите.

Отворањето на понудите ќе се изврши јавно во просторите на општина Радовиш на 22.12.2003 година во 11 часот во просторите на општина Радовиш.

5.4. Понудите можат да се достават и преку пошта на адреса бул. „А.Македонски“ бб, 2420 Радовиш.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според основите и ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи („Сл. весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), управителот на Трговското друштво за промет на стоки и услуги „Европрогрес трейд“ Милорад увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на ден 25.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИЛОСИТЕ ОД УВОЗ

1. Малопродажната цена на цигарилосите за пакување од 5 парчиња се утврдува како следува:

Вид на цигарилоси	Малопродажна цена
1. Backwoods wild rum	200,00
2. Backwoods sweet aromatic	200,00
3. Backwood honey	200,00
4. Jewels sweet	150,00
5. Jewels black gold	150,00
6. Jewels vanilla	150,00

2. Оваа одлука ќе се применува од 25.11.2003 година.

Овластено лице,
Јасминка Стојковска, с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи („Службен весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), управителот на Трговското друштво за промет на стоки и услуги „Европрогрес трейд“ Милорад увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на 27.11.2003 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПУРИТЕ ОД УВОЗ

1. Малопродажната цена на пурите за пакување од 25 парчиња се утврдува како следува:

Вид на пури	Малопродажна цена
SANTA DAMIANA-CORONA	7.500,00
SANTA DAMIANA-PETIT CORONA	7.500,00
SANTA DAMIANA-ROBUSTO	8.750,00
SANTA DAMIANA-TORPEDO	8.750,00
SANTA DAMIANA-CHURCHILL	8.750,00
DON DIEGO-CORONA No 3	7.500,00
DON DIEGO-PETIT CORONA No 4	7.500,00
DON DIEGO-GRANDE	8.750,00
DON DIEGO-ROBUSTO	8.750,00
DON DIEGO-CORONA BRAVA EMS	8.750,00
DON DIEGO-LONSDALE	8.750,00
TE AMO CL. CHURCHILL	7.500,00
TE AMO CL. RELAXATION	7.500,00
TE AMO ANIVERSARIO MAGNUM	7.500,00
TE AMO ANIVERSARIO ROBUSTO	7.500,00
TE AMO ANIV. TORO MADURO	7.500,00

2. Малопродажната цена на пурите за пакување од 5 парчиња се утврдува како следува:

Вид на пури	Малопродажна цена
J. CORTES PANATELLA	1.000,00
J. CORTES CORONA	1.000,00
J. CORTES LONSDALES	1.000,00
J. CORTES ROBUSTO	1.000,00
J. CORTES GIGANTES	1.000,00

3. Малопродажната цена на пурите за пакување од 10 парчиња се утврдува како следува:

Вид на пури	Малопродажна цена
PETERSON CORONA	3.000,00
PETERSON TORO	3.000,00
PETERSON ROBUSTO	3.000,00
PETERSON CHURCHILL	3.000,00

4. Малопродажната цена на пурите за пакување од 75 парчиња се утврдува како следува:

Вид на пури	Малопродажна цена
HENRY CLAY SPECIAL RESERVE	30.000,00

5. Оваа одлука ќе се применува од 27.11.2003 година.

Овластено лице,
Јасминка Стојковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1662. Указ бр. 74 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1663. Указ бр. 75 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1664. Указ бр. 76 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1665. Указ бр. 77 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1666. Указ бр. 78 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1667. Указ бр. 79 од 19.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	1
1668. Указ бр. 80 од 21.11.2003 година од Претседателот на Република Македонија.....	2
1669. Одлука за определување на месечен надоместок на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	2
1670. Одлука за обезбедување на средства за подмирување на обврски на Министерството за образование и наука (високообразовни установи).....	2
1671. Одлука за одземање на користење-концесија на дивечот во ловиштата.....	2
1672. Одлука за давање на времено одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	2
1673. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Националниот комитет за човекови населби -Хабитат.....	3
1674. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за припојување на Ветеринарниот институт во Скопје кон Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.....	3
1675. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	3
1676. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1677. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија - Скопје.....	4
1678. Правилник за изменување на Правилникот за квалитетот на освешителните безалкохолни пијачки.....	4
1679. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	5
1680. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	5
1681. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	5
1682. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 191/2002 од 12 и 13 ноември 2003 година.....	5



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk